



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕД

1820

Službeni vjesnik SR
Makedonije

2

91001 Skopje

feh 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изнесува во издавање на српскохрватски односно хрватскосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото информативно 60802-603-21943

Петок, 25 ноември 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 69

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 1.900 динара. – Аконтација на претплатата за 1988 година изнесува 33.300 динара. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристички бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплати 651-732; Телекс 11756

920.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 24 ноември 1988 година.

П бр. 905
24 ноември 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Ранф Диздаревиќ, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА САНАЦИЈА И ПРЕСТАНОК НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Член 1

Во Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87 и 75/87) во член 68 став 1 по точка 3 се додава точка 4, која гласи:

„4) со одложување на рокот на плаќање на втасаните обврски во согласност со санационата програма.“

Член 2

Во член 70 се додава став 3, кој гласи:

„Надоместувањето на средствата со одложување на рокот на плаќање на втасаните обврски од страна на доверителите се извршува со давањето на исправата за одложување.“

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

921.

Врз основа на член 185 став 2, во врска со чл. 58 и 414 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ТРОШОЦИ ШТО НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Член 1

Во Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/79, 48/79, 66/79, 58/80, 40/81, 71/81, 11/83, 22/84, 32/84, 66/84, 14/85, 27/85, 43/85, 57/85, 62/85, 14/86, 59/86, 29/87, 41/87, 66/87, 9/88, 38/88 и 57/88), во член 6 по став 9 се додава став 10, кој гласи:

„Одредбите на ст. 8 и 9 од овој член се однесуваат и на работниците на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи што се упатени во Социјалистичка Автономна Покраина Косово на извршување на определени задачи и работи“.

Досегашниот став 10 станува став 11.

Член 2

Во член 7 по став 2 се додаваат ст. 3 и 4, кои гласат:
„По исклучок, на работниците на Авио-сервисот на сојузните органи на задачи и работи на пилоти-летачи и летачки персонал и на летачкиот персонал на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (хеликоптерска единица), додека се на службено патување, покрај трошоците за ноќевање, им припаѓа и надомест кој се исплатува во вид на паушална дневница без оглед на времето поминато на службено патување.“

Паушалниот надомест од став 3 на овој член изнесува 5% од просечниот месечен чист личен доход на работник во стопанството на СФРЈ исплатен во претходното тримесечје.“

Досегашниот став 3 станува став 5.

Члан 3

Во член 8а став 3, се менува и гласи:
„Надоместот од став 2 на овој член во текот на еден месец изнесува 10% од просечно месечно остварениот чист личен доход на работник, исплатен по периодичната пресметка јануари-јуни односно по завршната сметка во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, односно во стопанството на републиката односно во стопанството на покраината во која е седиштето на подрачниот орган или на подрачната организациона единица на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација, ако е тоа за работникот поповолно.“

Член 4

Во член 8б став 2 се менува и гласи:
„Во органите од став 1 на овој член, надоместот за делумно покритие на издатоците за исхрана во текот на еден месец изнесува 15% од просечно месечно остварениот чист личен доход на работник исплатен по периодичната пресметка јануари-јуни односно по завршната сметка во стопанството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија односно во стопанството на републиката од-

носно автономната покраина во која е седиштето на подрачниот орган или подрачната организациона единица на сојузниот орган на управата односно на сојузната организација, ако е тоа за работникот поповолно.”.

Член 5

По член 86 се додава член 8а, кој гласи:

„Член 8в

По исклучок од одредбите на чл. 8а и 8б на оваа уредба на работниците на Авио-сервисот на сојузните органи на задачи и работи на пилоти-летачи и летачки персонал и на летачкиот персонал на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи (хеликоптерска единица) што патуваат по налог за летање кога извршуваат летачка задача или должност на аеродром, им припаѓа надомест за покрите на трошоците за зајканата исхрана во текот на еден месец во износ од 20% од просечно месечно оставарениот чист личен доход на работник исплатен по периодичната пресметка јануари-јуни односно по завршната сметка во стопанството на СФРЈ.

Кога остварува право на надомест од став 1 на овој член, на работникот не му припаѓа надомест од член 8а на оваа уредба.”.

Член 6

По член 11 се додава член 11а, кој гласи:

„Член 11а

Право на посебен надомест му припаѓа и на работник на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи упатен во Социјалистичка Автономна Покраина Косово во непрекинато траење подолго од шест месеци на извршување на определени задачи и работи во височина од 50% од месечниот личен доход на тој работник остварен во претходниот месец.”.

Член 7

Во член 12 по став 1 се додаваат ст. 2 и 3, кои гласат: „Право на надомест поради одвоен живот од семејството му припаѓа на работникот кој се упатува на работа на определено време во орган на управата во републиката односно автономната покраина, во износот што е утврден и за работниците, раководните работници односно функционерите.”.

Право на надомест од став 2 на овој член им припаѓа и на припадниците на милицијата на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во составот на Здружениот одред

и на друг работник на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи упатен во Социјалистичка Автономна Покраина Косово на извршување на определени задачи и работи.”.

Член 8

Во член 13 зборовите: „на работникот” се бришат. Се додава став 2, кој гласи:

„По исклучок, право на надомест на трошоците поради одвоен живот од семејството му припаѓа и на работникот кој ги исполнува условите од член 12 на оваа уредба и заснова работен однос во органот заради вршење задачи и работи за кои Сојузниот извршен совет, поради посебни потреби на службата, на предлог од функционерот кој раководи со органот, одобрува средства за тие намени.”.

Член 9

По член 15 се додава член 15а, кој гласи:

„Член 15а

Надомест на трошоците за превоз заради посета на потесното семејство од кое живее одвоено му припаѓа на работник кој е упатен на работа на определено време во орган на управата во републиката односно автономната покраина, на припадник на милицијата на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи во составот на Здружениот одред и на друг работник на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи упатен во Социјалистичка Автономна Покраина Косово на извршување на определени задачи и работи, до четири патувања месечно, со правдање на трошоците за превоз.”.

Член 10

Во член 20 став 2 по зборовите: „користи средство на јавниот сообраќај” се додаваат зборовите: „на територијата на местото на вработување”.

Член 11

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 422
10 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

922.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ВО ПРОМЕТОТ НА ГОЛЕМО ОДНОСНО НА МАЛО

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на промет на производи (во натамошниот текст: прометните организации) ги формираат цените на производите во прометот на големо, односно на мало со примена на стапките за покрите на трошоците на прометот од оваа одлука врз набавната цена, и тоа најмногу до:

Производи што спаѓаат во дејноста				Во прометот	
Гранка	Група	Подгрупа	НАЗИВ	на големо (во процент до)	на мало (во процент до)
1	2	3	4	5	6
ОБЛАСТ 01 - ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО					
0102	01020		Производство на јаглен: сите производи	3,00	13,00
0103	01030		Преработка на јаглен		
		010301	Производство на кокс и полукокс	3,00	13,00

1	2	3	4	5	6
0104			Производство на нафта и земен гас		
	01042	010420	Производство на земен гас: сите производи		вкупно 2,00
0107			Црна металургија		
	01071		Производство на железо и челик		
		010711	Производство на сурово железо: сите производи	2,20	3,00
		010712	Производство на суров челик: сите производи	2,60	3,20
		010713	Производство на валан, влечен и кован челик:		
			- челик со негарантиран состав: сите производи	4,50	4,20
			- челик со гарантиран состав: сите производи	7,40	5,20
	01072	010720	Производство на фери-легури: сите производи	3,00	3,70
0109			Производство на обоени метали		
	01091	010910	Производство на бакар: сите производи	4,50	5,00
	01092	010920	Производство на олово: сите производи	4,50	6,00
	01093	010930	Производство на цинк: сите производи	4,50	6,00
	01094		Производство на глиница и алуминиум: сите производи	4,50	6,00
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал)		
	01112		Производство на сол		
		011121	Производство на морска сол:		
			- морска сол за човечка исхрана	5,00	12,00
			- морска сол за добиточна храна	5,00	-
		011129	Производство на друга сол:		
			- сите соли, освен соли за човечка исхрана и добиточна храна	3,50	
			- сол за човечка исхрана	5,00	12,00
			- сол за добиточна храна	2,00	5,00
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)		
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи	2,50	4,50
0113			Металопреработувачка дејност		
	01131		Производство на метален репродукционен материјал		
		011311	Производство на леани, ковани и пресувани производи: одливки од сив лив, темпер-лив и модулари лив, отковки и отпресоци од железо и челик	4,00	8,00
0118			Производство на базни хемиски производи		
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделство):		
			- натриумкарбонат (калцинирана сода), натриумхидроксид, електролитички, 100% (каустична сода), натриум-перборат и натриум-триполифосфат, натриум-сулфат, линеарен алкил-бензол сулфонат (DBS и DBSK), карбоксиметил - целулоза (CMC), зеолит, хлор, хлороводородна киселина, натриум-хипохлорит, сулфурна киселина, азотна киселина, калиумхидроксид, натриумхидроксид	5,50	6,00
0119			Преработка на хемиски производи		
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите производи, освен лекови што со Решението за одобрување за пуштање на лекови во промет можат да се издадат без лекарски рецепт, член 3 од Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови („Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/87) и лекови за употреба во ветерината	7,00	20,00
	01192	011920	Производство на средства за перење и на козметички препарати: средства за перење: сапуни	6,00	10,00
0130			Производство на прехранбени производи		
	01301	013010	Мелење и лупење на жита: пченично брашно од типот „850”	3,70	13,40
	01302		Производство на леб и тестенини		
		013021	Производство на леб и печива: пченичен леб од типот „850”		
	01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко:		според прописот
			- пастеризирано млеко		вкупно 6,30
			- пастеризирано хомогенизирано млеко		вкупно 6,30
	01308	013080	Производство на растителни масла и масти: сурово масло, рафинирано јастиво масло (од сончоглед, соја и маслодајна репка)	2,10	7,15

2. Прометните организации што се занимаваат со промет на сурово, пржено и мелено кафе на големо, односно со промет на мало, ги утврдуваат и засметуваат трошоците на прометот во апсолутен износ што според прописот постоел на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Стапката за покрите на трошоците на прометот во транзит може да изнесува најмногу до 50% од стапката за покрите на трошоците на прометот на големо од точка 1 на оваа одлука.

4. Ако прометната организација која во својот состав нема основни организации на здружен труд изврши работи на увоз на стоки и работи на промет на стоки на големо, може при формирањето на цените во прометот на големо да ги засмета пропишаните стапки за покрите на трошоците на увозот и на прометот на големо.

Ако прометната организација која во својот состав нема основни организации на здружен труд изврши работи на промет на стоки на големо и на промет на стоки на мало, може при формирањето на цените во прометот на мало да ги засмета пропишаните стапки за покрите на трошоците на прометот на големо и прометот на мало.

Ако прометната организација набави стоки непосредно од производителот или увозникот и изврши само промет на мало, може при формирањето на цените на производите во прометот на мало, стапките за покрите на трошоците за тој промет да ги зголеми до 50% од стапките за покрите на трошоците на прометот на големо.

5. Под набавна цена на производите во прометот на големо односно на мало, согласно со точка 1 на оваа одлука, се подразбира нето фактурна цена на производителската организација на здружен труд односно на добавувачот, организацијата на здружен труд која се занимава со увоз и

на прометната организација на големо, зголемена за за-
висните трошоци.

Под набавна цена на земниот гас од домашно произ-
водство се подразбира цената на земниот гас франко
експлоатационо поле, а под набавна цена на земниот гас
од увоз – цената франко југословенска граница.

6. Под зависни трошоци, во смисла на оваа одлука, се
подразбираат: трошоците за натовар и истовар на произ-
водите, трошоците на транспортот од стовариштето на
добавувачот до стовариштето на купувачот, трошоците за
осигурување на производите во транспортот, транспор-
тното кало, кршот и дефектот на производите, посебните
трошоци за пакување при транспорт на производите (зим-
ско пакување и сл.), трошоците за транспорт од стовариш-
тето на купувачот до неговите продавници односно про-
дажни места и трошоците за враќање на амбалажата врз
основа на склучените самоуправни спогодби односно до-
говори.

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат
да се засметуваат само фактичките трошоци што ги имала
и што му ги фактурирала на купувачот друга организаци-
ја на здружен труд.

По исклучок од одредбата на став 2 од оваа точка,
прометната организација може да ги засмета зависните
трошоци од став 1 на оваа точка и ако транспортот, нато-
варот и истоварот и др. ги изврши со свои средства, а нај-
многу до височината на тарифата во јавниот сообраќај
што е формирана во согласност со прописите.

Ако прометната организација не може да ги утврди и
да ги пресмета фактичките зависни трошоци во моментот
на извршениот промет, по исклучок може тие трошоци да
ги пресмета во планираните просечни износи или во про-
цент, што ги внесува на посебна сметка на временските
разграничувања, со тоа што просечните зависни трошоци
ги планира врз основа на остварените просечни зависни
трошоци во претходната година односно во претходниот
пресметковен период на текуштата година. Планираните
просечни зависни трошоци и фактичките зависни трошо-
ци ќе се следат најмалку секои три месеци и ќе се усогласу-
ваат врз основа на книговодствената евиденција што се
води на посебните сметки на временските разграничувања,
при што задолжително ќе се намалат односно зголемат
планираните зависни трошоци за следните три месеци за
остварената позитивна односно негативна разлика.

Усогласувањето на зависните трошоци од став 4 на
оваа точка се врши континуирано и се пренесува кон кра-
јот на годината во следната година на посебните сметки
на временските разграничувања.

7. Прометните организации што пакуваат прехранбе-
ни производи на начин кој му одговара на индустрискиот
начин на пакување (ситни пакувања) можат врз набавната
цена на тие производи да ги засметаат фактичките трошо-
ци на пакувањето, а најмногу до износот што, во соглас-
ност со прописите, го засметуваат организациите на
здружен труд – производители при пакувањето на тие про-
изводи.

8. Не се смета како зголемување на стапката за по-
критие на трошоците на прометот позитивната разлика
во цената што прометната организација ја пресметува ка-
ко разлика помеѓу постојната продажна цена на произво-
дите на залихи и продажната цена на производите од ист
вид и квалитет што се купени подоцна од ист производи-
тел.

9. Одредбите на оваа одлука се применуваат на ра-
ботните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд
со средства на трудот во сопственост на граѓани (иматели
на дуќани), како и на другите учесници во прометот на
производи од оваа одлука.

10. Ако производителската организација на здружен
труд односно организацијата на здружен труд што се за-
нимава со увоз, во согласност со прописите, ги формира
своите продажни цени така што тие да важат како цени во
продажбата на големо односно на мало, во тие цени се
содржани и зависните трошоци (франко истоварна стани-
ца на купувачот), а учеството за покривање на трошоците
на прометот содржано во тие цени го утврдуваат со дого-
вор организацијата на здружен труд – производител од-
носно увозникот и прометната организација.

При формирањето на цените во прометот на големо,
односно на мало за истовидни производи од увоз, промет-
ните организации можат, како учество за покривање на тро-
шоците на прометот, да ги засметуваат износите што ги
остваруваат во согласност со одредбите на став 1 од оваа
точка.

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање
на цените на производите во прометот на големо односно
на мало („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88, 59/88 и
60/88).

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 428
24 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

923.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на
СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86) и член 2 од Законот за
компензациите за определени производи („Службен лист
на СФРЈ”, бр. 45/88 и 64/88), во соработка со надлежните
републички и покраински органи, Сојузниот извршен со-
вет донесува

ОДЛУКА

**ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА
НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНОТО БРАШНО
ОД ТИПОТ „850” И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ОС-
НОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД
ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „850”**

1. Во Одлуката за определување на највисоката цена
на пченичното брашно од типот „850” и највисоката цена
на основниот вид пченичен леб произведен од пченично
брашно од типот „850” („Службен лист на СФРЈ”, бр.
62/88) точка 1 се менува и гласи:

„Заради обезбедување на рамноправни услови на сто-
панисување и стекнување на доход, организациите на
здружен труд и работните луѓе кои самостојно вршат деј-
ност со личен труд со средства на трудот во сопственост
на граѓаните (во натамошниот текст: имателите на дуќа-
ни) што произведуваат пченично брашно од типот „850”
можат цените на тоа брашно да ги формираат така што
при постојните услови на продажба, највисоката цена да
изнесува 883,10 динари за еден килограм.

Компензација за пченичното брашно од типот „850”
се утврдува во износ од 288,50 динари за еден килограм.

Цената од став 1 на оваа точка го содржи износот на
компензацијата од став 2 на оваа точка.

Право на износот на компензацијата утврдена со
оваа одлука се остварува под условите и на начинот ут-
врден во Законот за компензации за определени произво-
ди.”

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 429
24 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

924.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД УВОЗ

1. Организациите на здружен труд што се занимаваат со увоз на стоки (во натамошниот текст: увозници) ги формираат цените на производите од увоз на домашниот пазар, така што врз набавната цена ги засметуваат следните стапки за покрите на трошоците на увозот, и тоа:

Производи што спаѓаат во дејност				
Гранка	Група	Подгрупа	НАЗИВ	При увоз (во процент до)
1	2	3	4	5
0101	01010		Електростопанство: сите производи	0,77
0102	01020		Производство на јаглен: сите производи	0,77
0103	01030		Преработка на јаглен:	
		010301	Производство на кокс и полукокс: сите производи	0,77
0104			Производство на нафта и земен гас: сите производи	2,07
0105	01050	010500	Производство на нафтени деривати: сите производи	2,07
0106	01060	010600	Производство на железна руда: сите производи	0,77
0107			Црна металургија: сите производи	0,61
0108			Производство на руди на обоени метали	
	01081	010810	Производство на руди и концентрати на бакар: сите производи	0,77
	01082	010820	Производство на руди и концентрати на олово и цинк: сите производи	0,77
	01083	010830	Производство на боксит: сите производи	0,77
0109			Производство на обоени метали	
	01091	010910	Производство на бакар: сите производи	0,77
	01092	010920	Производство на олово: сите производи	0,77
	01093	010930	Производство на цинк: сите производи	0,77
	01094		Производство на глина и алуминиум: сите производи	0,77
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	0,77
	01112		Производство на сол: сите производи	0,77
0112			Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	
	01122	011220	Производство на огноотпорен материјал: сите производи	0,77
0113			Металопреработувачка дејност	
	01131	011311	Производство на метален репродукционен материјал	
			Производство на леани, ковани и пресувани производи: одливки од сив лив, темпер-лив и нудуларен лив, отковки и отпресоци од железо и челик	0,52
0118			Производство на базни хемиски производи	
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделство):	1,03
			– натриум-карбонат (калцинирана сода), натриум-хидроксид, електролитички 100% (каустична сода), натриум перборат, натриум триполифосфат, натриум-сулфат, линеарен алкилбензол сулфонат (DBS и DBSK), карбоксиметилцелулоза (СМС), зеолит, хлор, хлороводородна киселина, натриум-хипохлорид, сулфурна киселина, азотна киселина, калиум-хидроксид, натриум-хидроксид	
0119			Преработка на хемиски производи	
	01191	011910	Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: сите производи, освен лекови што со Решението за одобрение за пуштање на лекови во промет можат да се издаваат без лекарски рецепт (член 3 од Правилникот за начинот на пропишување и издавање на лекови „Службен лист на СФРЈ”, бр. 57/87) и лекови за употреба во ветерината	1,50
	01192	011920	Производство на средства за перење и козметички препарати: сапуни	1,20
0130			Производство на прехранбени производи	
	01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко: пастеризирано и пастеризирано хомогенизирано млеко	1,20
	01308	013080	Производство на растителни масла и масти: сурово масло, рафинирано масло за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка	1,03

По исклучок од одредбата на став 1 на оваа точка, увозниците ги формираат цените на производите така што врз набавната цена ги засметуваат стапките за покри-

тие на трошоците на увоз, стапките за покрите на трошоците на прометот на големо, односно за покрите на трошоците на прометот на мало, и тоа:

Назив на производот	Во проценти до		
	при увоз	на големо	на мало
– лимун, портокали и мандарини	3,00	6,00	19,00
– грејпфрут, банани, ананас, друго свежо и суво овошје и зеленчук	3,00	6,00	19,00
– чај, какао и зачини што не се произведуваат во земјата	3,00	3,50	22,00

Други трошоци (зависни и др.) се засметуваат според прописите, со тоа што во прометот на бананите за дозревање во специјално опремени простории во тие трошоци можат да се засметаат и трошоците на дозревањето до пет динари по килограм, а за складирање и чување на лимун, портокали и мандарини, вкупно до пет динари по килограм.

За производите од увоз што се наоѓаат на една од формите на увозот (контингент по вредност – Кв, количински контингент по количини – Кк и форма на дозволи Д), а што не се наведени во ст. 1 и 2 од оваа точка, увозниците ги формираат цените така што врз набавната цена на тие производи ја засметуваат стапката за покрите на трошоците за увоз до 1%.

По исклучок од одредбите на оваа одлука, организациите на здружен труд што вршат работи на увоз на сурово кафе ги утврдуваат и ги засметуваат трошоците на увозот во апсолутен износ што според прописот постоеше на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Стапките за покрите на трошоците на увозот се засметуваат врз набавната цена на производите од увоз, франко југословенска граница, со примена на курсот на динарот што важи на денот на настанувањето на обврската на плаќање на царина, зголемен сразмерно на зголемувањето на курсот на динарот, а најмногу до 5%, зголемена за износот на царината и на другите увозни давачки.

Врз цената добиена со примената на одредбата на став 1 од оваа точка увозникот може да ги засмета и стварните зависни трошоци до местото каде се царинат стоките, како и стварните трошоци настанати при увоз на стоки со примена на прописите на општествено-политичките заедници (задолжителни прегледи при увоз, атести, задолжителни анализи), износите на банкарските провизии, трошоците на акредитивите и на каматите на кредитите за увоз на стоки.

3. Цените на производите од увоз во промет на домашниот пазар на мало, односно на големо се формираат како и за домашните стоки, а за производите од точка 1 став 2 на оваа одлука – со примена на стапките утврдени со одредбите на тој став.

4. Увозниците што увезуваат опрема, суровини, полупроизводи и друг репродукционен материјал во свое име и за сметка на купувачот како непосреден потрошувач на тие производи непосредно со тој купувач го утврдуваат учеството за покрите на трошоците за увозот.

5. Организациите на здружен труд – застапници на странски фирми што продаваат стоки од увоз од конвигнационни складови можат врз набавната цена на тие производи да ја засметаат стапката за покрите на трошоците на увоз, и тоа:

- 1) за средствата на транспорт и на врски, машини, уреди, инсталации, опрема и крупен алат до 0,39%
- 2) за суровини и друг репродукционен материјал до 0,52%
- 3) за делови и гуми за моторни возила до 0,65%
- 4) за производи што не се опфатени со одредбите под 1 до 3 на оваа точка до 0,80%

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за начинот на формирање на цените на производите од увоз („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88, 59/88 и 60/88).

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 430
24 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

925.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници што произведуваат определени производи (во натамошниот текст: производителски организации) можат продажните цени на своите производи да ги зголемат врз основа на согласност од Сојузниот завод за цени, и тоа:

Производи што спаѓаат во дејност			
Гранка	Група	Подгрупа	НАЗИВ
1	2	3	4
			ОБЛАСТ 01 – ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО
0111			Производство на неметални минерали (без градежен материјал)
	01112		Производство на соли: сите производи
0113			Металопереработувачка дејност
	01131		Производство на метален репродукционен материјал
		011311	Производство на леани, ковани и пресувани производи: одливки од сив лив, темпер-лив и нодулиран лив, отковки и отпресоци од железо и челик
0118			Производство на базни хемиски производи
	01181	011810	Производство на хемикалии (освен за земјоделството): – натриум-карбонат (калцинирана сода) натриум-хидроксид електролитски 100% (каустична сода), натриум-перборат, натриум-триполифосфат, натриум-сулфат, линеарен алкил-бензол-сулфонат (DBS и DBSK), карбоксиметил-целулоза (СМЦ), зеолит, хлор, хлороводородна киселина, натриум-хипохлорид, сулфурна киселина, азотна киселина, калиум-хидроксид, натриум-хидроксид
0119			Преработка на хемиски производи

1	2	3	4
	01192	011920	Производство на средства за перее и козметички препарати: сапуни
0130			Производство на прехранбени производи
	01305	013050	Преработка и конзервирање на млеко: пастеризирано и пастеризирано хомогенизирано млеко

2. Производителските организации му поднесуваат на Сојузниот завод за цени барање за давање согласност на цените, во два примерока.

Барањето од став 1 на оваа точка содржи:

1) фирма, односно назив и седиште на производителската организација и матичен број под кој се води кај Службата на општественото книговодство и Сојузната управа за царини и назив и шифра на подгрупата на дејноста;

2) назив и шифра (матичен број) на банката која на производителската организација и одобрила кредит за обртни средства;

3) назив на производот или на група производи и единицата на мера;

4) цената за која се бара согласност и видот на таа цена (производителска, големопродажна, малопродажна), со назнака на постојната цена, процентот на бараното зголемување на цените и условите на продажбата;

5) стапката на вкупниот растеж на цените на производите во претходната година мерена во декември 1987 година во однос на декември 1986 година и месеците во кои е зголемена цената;

6) стапките на остварениот растеж на цените на тој производ во 1988 година формирани по прописите и месеците во кои се зголемени тие цени;

7) последната остварена извозна цена пред поднесувањето на барањето, изразена во динари франко југословенската граница, со назнака на месецот и годината на остварувањето, како и последната остварена извозна цена во девизи, со шифра на валутата, курсот по кој е пресметан извозот и количината на извезените стоки на кои се однесуваат податоците за цената;

8) податоци за продуктивноста на трудот: физичкиот обем на производството по вработен работник, коефициентот на обртот на обртните средства во последниот пресметковен период на тековната година (вкупен приход во однос на просечно користените обртни средства), изразен во индексот за тековниот период пред поднесувањето на барањето во однос на истиот период претходната година;

9) односот на акумулацијата спрема просечно користените деловни средства (во проценти) во последниот пресметковен период на тековната година и во истиот пресметковен период од претходната година;

10) бруто личен доход по еден работник (месечен просек во динари во пресметковниот период од тековната и во истиот период на претходната година);

11) индексот на залихите на готови производи или на група производи за кои се бара согласност на цените за претходниот пресметковен период од тековната година во однос на истиот пресметковен период од претходната година;

12) индексот на вкупниот приход, на потрошените средства и на доходот за подносителот на барањето во претходниот пресметковен период од тековната година во однос на истиот период од претходната година;

13) структурата на постојната цена при изработката на производите за кои се бара согласност (процент на учеството на амортизацијата, енергијата, основниот материјал и сировините, помошниот материјал и другите трошоци во структурата на постојната цена и процент на растежот на сите наведени елементи од последното зголемување на цените до поднесувањето на барањето).

Податоците од оваа точка му се доставуваат на Сојузниот завод за цени на Образецот за доставување на ба-

рање за давање согласност на цените, што претставува составен дел од оваа одлука.

3. Организациите на здружен труд се должни за производите од точка 1 на оваа одлука што првпат ги произведуваат и за кои првпат формираат цени, да ги достават техничко-технолошките карактеристики, структурата на цените на тие производи и доказите за нивото на цените на исти или слични, односно сродни производи, со нивните техничко-технолошки карактеристики, кои постојат во нивната производствена програма или во програмата на други производители со кои се споредуваат, а чии цени се формирани по прописите.

4. Одредбата на точка 1 од оваа одлука не се однесува на производите за кои цените се формираат во согласност со член 8 од Законот за системот на општествената контрола на цените.

5. Ако барањето за давање на согласност не ги содржи податоците од точка 2 на оваа одлука, Сојузниот завод за цени, во рок од 8 дена од денот на приемот на барањето, ќе побара дополнително на податоците.

Ако производителските организации не го достават бараното дополнително на податоците, се смета дека барањето не е ни поднесено, за што Сојузниот завод за цени писмено ја известува производителската организација.

6. Сојузниот завод за цени е должен по уредно барање на производителска организација да донесе решение за давање или ускратување на согласност на цените во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето од точка 2 на оваа одлука.

Ако Сојузниот завод за цени во рокот од став 1 на оваа точка не донесе решение за давање или ускратување на согласност, односно не бара дополнително на податоците, ќе се смета дека е дадена согласност на цените.

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање на согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88 и 60/88).

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 431

24 ноември 1988 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р

926.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86) и член 2 од Законот за компензации за определени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 45/88 и 64/88), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА РАСТИТЕЛНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ И КОМПЕНЗАЦИЈА ЗА РАСТИТЕЛНОТО МАСЛО ЗА ЈАДЕЊЕ

1. Заради обезбедување на рамноправни услови за стопанисување и стекнување на доход, организациите на здружен труд што произведуваат растително масло за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка можат цените на тоа масло да ги формираат така што највисоките цени да изнесуваат, и тоа за:

	масло од сончоглед	масло од соја и маслодајна репка
1) сурово растително масло за јадење	4628,70 дин/kg	3934,40 дин/kg

	масло од сончоглед	масло од соја и маслодајна репка
2) рафинирано растително масло за јадење:		
- во буриња и цистерни	6056,40 дин/kg	5228,10 дин/kg
- во лимена и пластична амбалажа од 3 литри до 25 литри	5663,00 дин/л	4893,70 дин/л
- во стаклени шишиња од 1 литар	6112,00 дин/л	5275,40 дин/л
- во пластични шишиња од 1 литар	6223,10 дин/л	5369,80 дин/л
- во пластични шишиња од 3/4 литар	4751,80 дин/3/4 л	4099,20 дин/3/4 л

2. Компензација за рафинирано масло за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка се утврдува во износот од 534,40 динари за литар.

3. Цените од точка 1 одредбата под 2 на оваа одлука го содржат и износот на компензацијата од точка 2 на оваа одлука.

Право на износот на компензацијата утврдена со оваа одлука се остварува под условите и на начинот утврден во Законот за компензации за определени производи.

4. Цените на мешаните растителни масла за јадење од сончоглед, соја и маслодајна репка се формираат односно утврдуваат сразмерно со учеството на одделни видови растителни масла за јадење во тие мешаници, по цените на тие масла од точка 1 на оваа одлука.

5. Цените на маслата од точ. 1 и 4 на оваа одлука важат, при постојните услови на продажба, како највисоки продажни цени на производителите франко натоварна станица на производителот. Во цената на рафинираното растително масло за јадење во пластични шишиња е засметана вредноста на амбалажата, а во цената на суровото растително масло за јадење и рафинираното растително масло за јадење во буриња и цистерни, во стаклени шишиња и во лимена и пластична амбалажа од 3 литри до 25 литри не е засметана вредноста на амбалажата. На тие цени се засметува вредноста на амбалажата утврдена со прописите.

6. Организациите на здружен труд што се занимаваат со прометот на растително масло за јадење и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓаните (во натамошниот текст: имателите на дуќани) можат во прометот на големо односно на мало постојните набавни цени на растителното масло за јадење затечени на залихи да ги зголемат, и тоа за:

	масло од сончоглед	масло од соја и маслодајна репка
1) сурово растително масло за јадење	1604,00 дин/kg	1371,90 дин/kg
2) рафинирано растително масло за јадење:		
- во буриња и цистерни	1913,40 дин/kg	1636,50 дин/kg
- во лимена и пластична амбалажа од 3 литри до 25 литри	1777,00 дин/л	519,80 дин/л

	масло од сончоглед	масло од соја и маслодајна репка
- во стаклени шишиња од 1 литар	1932,55 дин/л	1651,90 дин/л
- во пластични шишиња од 1 литар	1971,10 дин/л	1685,85 дин/л
- во пластични шишиња од 3/4 литр	1507,50 дин/3/4 л	1289,40 дин/3/4 л

7. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на растително масло за јадење и имателите на дуќани ќе ги попишат сите количини на растително масло за јадење од точка 1 на оваа одлука и мешаните масла од сончоглед, соја и маслодајна репка од точка 4 на оваа одлука затечени на залихи на 25 ноември 1988 година во 24 часот, како и сите количини на тие масла што до тој ден на организациите на здружен труд и на имателите на дуќани им ги фактурирале производителите односно добавувачите (стоки на пат).

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на растително масло за јадење и имателите на дуќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговодство или во друга евиденција, во согласност со прописите, разликата во цената од точка 6 на оваа одлука за сите пропишани количини. Таа разлика може да се користи во согласност со прописите.

Имателите на дуќани ќе ги пријават попишаните количини на масло од точка 1 на оваа одлука и на мешани масла од точка 4 на оваа одлука кај надлежните органи на општината на чија територија вршат дејност.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисоките цени на растителното масло за јадење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 60/88).

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п. бр. 432
24 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

927.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА БАКАРОТ, ОЛОВОТО, ЦИНКОТ И АЛУМИНИУМОТ И НА РУДИТЕ И КОНЦЕНТРАТИТЕ НА ТИЕ МЕТАЛИ

1. Организациите на здружен труд од гранката 0108 Производство на руда на обоени метали и гранката 0109 Производство на обоени метали, цените на основните метали ги формираат во согласност со цените на светскиот пазар.

2. Организациите на здружен труд од групата 01091 подгрупата 010910 Производство на бакар ги формираат цените на електролитниот бакар во форма на катоди (класа А) до нивото на цените на светскиот пазар.

Под цена на светскиот пазар од став 1 на оваа точка се подразбира учеството на 60% од долгорочната цена на светскиот пазар, која претставува десетгодишен просек за електролитниот бакар од класата А во форма на катода, на Лондонската берза на метали за термински испораки валоризирана спрема вредноста на валутата во годината што и претходи на годината на формирањето на цените и 40% од учеството на тековната цена на светскиот пазар, која претставува тримесечен просек на цените на бакарот со ист квалитет на Лондонската берза на метали за термински испораки, за периодот што му претходи на месецот на формирањето на цените, објавени во публикацијата Metal Bulletin – PUBLISHED BY METAL BULLETIN JOURNALS Ltd London.

Цената на светскиот пазар од став 1 на оваа точка се изразува во фунти стерлинзи, а се пресметува по средниот курс на денот на формирањето на цените, објавен во извештајот од девизниот пазар.

Цената на леанит електролитен бакар во блокови и трупци и на електролитниот бакарен прав се формира со множење на цената од став 1 на оваа точка со коефициентите, и тоа за:

– ЕТИ – Cu C.D. 1002	1,058
– ЕР – Cu C.D. 1002	1,073
– DVP – Cu C.D. 1002	1,101
– бакарен прав	1,701

3. Цената формирана во согласност со критериумите од точка 2 на оваа одлука не може да биде пониска за повеќе од 10% од долгорочната цена на светскиот пазар.

4. Организациите на здружен труд од групата 01092 подгрупата 010920 Производство на олово и групата 01093 подгрупата 010930 Производство на цинк ги формираат цените на оловото со квалитет 99,95% Pb и на цинкот со квалитет 97,5% Zn во согласност со цената на светскиот пазар.

Под цена на светскиот пазар, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбира тековната цена на светскиот пазар на Лондонската берза на метали за олово и цинк со квалитетот наведен во став 1 на оваа точка, коригирана со десетгодишниот просек на следниот начин: ако тековните светски цени на оловото и цинкот се пониски од цените што изразуваат долгорочна тенденција (десетгодишен просек) за над 10%, ќе се применуваат цените што изразуваат долгорочна тенденција намалени за 10%.

Цена на светскиот пазар претставува тримесечен просек на оловото со квалитет 99,95% Pb и на цинкот со квалитет 97,5% Zn на Лондонската берза на метали за термински испораки, за периодот кој му претходи на месецот на формирањето на цените.

Долгорочната цена на светскиот пазар претставува десетгодишен просек на цените на оловото и цинкот со квалитетот од став 1 на оваа точка, на Лондонската берза на метали, за термински испораки валоризирани според вредноста на валутата во годината што и претходи на годината на формирањето на цените.

Цената на светскиот пазар во публикацијата „Metal Bulletin“ се изразува во фунти стерлинзи, а се пресметува по средниот курс на динарот на денот на формирањето, објавен во извештајот од девизниот пазар.

Цените на оловото и цинкот од други квалитети се утврдуваат со множење на базните цени со соодветни коефициенти, и тоа:

- 1) за оловото:
 - за рафинирано олово со квалитет 99,99% Pb со коеф. 1,046
 - за рафинирано олово со квалитет 99,985% Pb со коеф. 1,035
 - за рафинирано олово со квалитет 99,80% Pb со коеф. 0,9650
 - хемиски рафинирано олово 99,90% Pb со коеф. 0,965
- 2) за цинкот:
 - fin cink со квалитет 99,995% Zn со коеф. 1,0968
 - фин цинк со квалитет 99,99% Zn со коеф. 1,0833
 - фин цинк со квалитет 99,95% Zn со коеф. 1,0696
 - топлински цинк со квалитет 99,50% Zn со коеф. 1,0553
 - топлински цинк со квалитет 98,50% Zn со коеф. 1,0278

5. Нивото на цената формирана во согласност со критериумите од точка 4 на оваа одлука не може да биде по-

ниско за повеќе од 10% пониско од нивото на долгорочната цена на светскиот пазар.

6. Организациите на здружен труд од групата 01082 подгрупата 010820 Производство на руда и концентрати на олово и цинк ги формираат цените на рудите и концентратите на олово и цинк сразмерно на промената на цената на металите.

7. Организациите на здружен труд од групата 01094 Производство на глиница и алуминиум подгрупата 010942 Производство на алуминиум ги формираат цените на примарен алуминиум, ингот 99,50% Al до нивото на цената на светскиот пазар на алуминиумот од ист квалитет.

Под цена на светскиот пазар, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбира цената добиена со учество на 40% од тримесечниот просек на алуминиумот на Лондонската берза на метали (LME – Cash – Settlement) и 60% од тримесечниот просек на цената на производителите на три европски земји (Франција, СР Германија и Италија) објавена во METAL BULLETIN PUBLISHED BY METAL BULLETIN JOURNALS LTD LONDON, за периодот што му претходи на месецот на формирањето на цените.

Берзанската цена од став 1 на оваа точка се изразува во фунти стерлинзи, а инодомцилната во националната валута и се пресметува по средниот курс на денот на формирањето на цените.

Цените на алуминиумот од други квалитети се формираат со множење на базната цена за ингот 99,50% Al со коефициентите, и тоа:

- ингот квалитет 99,7% – 99,79% Al со коефициентот 1,025
- ингот квалитет 99,8% – 99,89% Al со коефициентот 1,060

Цените на алуминиумските легури се формираат според цената на легурата (силумин) Al Si 10 Mg која е горна граница и чиј коефициент е 1,27, со тоа што за другите легури цените се формираат според процентуалното учество на металот.

8. Организациите на здружен труд од групата 01094 Производство на глиница и алуминиум подгрупата 010941 Производство на глиница ги формираат цените на глиницата до нивото од 14% до 20% од цената на базниот квалитет на примарниот алуминиум, ингот 99,50% Al.

Цените на хидратната глиница се формираат до нивото од 10% до 20% од цената за базниот квалитет на примарниот алуминиум, ингот 99,50% Al.

Цените на специјалната глиница се формираат со примена на процентите врз цената на базниот квалитет на примарниот алуминиум, ингот 99,50% Al, и тоа:

Тип на глиница	% на базната цена на примарниот алуминиум
GK-K, GK-E, KG-P, GK-S	24,00
GK-GME i GK-GMP	25,50
GK-ME, GK-UP	26,00
GK-B	26,50

9. Организациите на здружен труд од групата 01083 подгрупата 010830 Производство на боксит ги формираат цените на бокситот до нивото од 1,75% до 2%. Ова процентуално учество се однесува на учеството на цената на една тона боксит со содржина на влага од 9% до 10% во цената на една тона примарен алуминиум во ингот, на паритетот франко натоварено во рудникот на боксит, а за следните базни квалитети по рудници:

Al ₂ O ₃	SiO ₂	
55%	6%	за рудниците на боксит Јајце – Пољане, Никшиќ и Босанска Крупа
52%	5,7%	за рудниците на боксит Власеница, Мостар, Ровињ, Јајце – Барачи
48%	6,5%	за рудниците на боксит Обровац, Помград и Косово

Цените на бокситот и глиницата формирани во согласност со точ. 7 и 8 на оваа одлука се производителски цени на паритетот франко натоварено кај производителот и важат за квалитетите што се користат во металургијата на алуминиум.

Цените на бокситот што се употребуваат за индустријата на цемент и огноотпорен материјал, црната металургија и други намени се формираат со договор помеѓу производителите и преработувачите на боксит односно слободно се договараат.

10. Цените на легуриите на бакарот, оловото и цинкот се формираат во паритет со промена на цените на основните и легирачките метали, сразмерно со нивното учество.

11. Цените на секундарните сировини врз база на бакар, олово, цинк и алуминиум и нивните легури се формираат истовремено со формирањето на цените на тие метали, во процентот на промената на цените на базниот квалитет на тие метали и базниот квалитет на секундарните сировини. За другите квалитети се применуваат постојните коефициенти од стандардната класификација на секундарните сировини.

12. Цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука ќе се менуваат тримесечно кога за тоа ќе се стекнат услови.

13. Ако цените на нафтените деривати, електричната енергија, јагленот и транспортот влијаат врз растежот на цените на металите формирани во согласност со одредбите на оваа одлука за повеќе од 10%, за тој износ може да се менуваат цените на металите по исклучок еднаш пред истекот на рокот од 90 дена.

14. Цените формирани во согласност со одредбите на оваа одлука се производителски цени франко производителот.

15. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи одредбата на точка 1 од Одлуката за давање согласност на цените на определени производи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/88), во делот на табелата што се однесува на производите од гранката 0108 Производство на обоени метали и 0135 Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци: отпадоци од обоени метали.

16. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 433
24 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

928.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ЛЕКОВИ

1. Организациите на здружен труд од гранката 0119 Преработка на хемиски производи на групата 01191 подгрупата 011910 – Производство на лекови и фармацевтски хемикалии: готови лекови за употреба во медицината што се издаваат на лекарски рецепт (освен ветеринарските лекови), а кои, согласно со член 2 точ. 1 и 4 од Законот за пуштање на лекови во промет („Службен лист на СФРЈ”, бр. 43/86) се пуштаат во промет, формираат цени на своите производи во согласност со цените на светскиот пазар.

Под цени на светскиот пазар, во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбираат инодомилни цени објавени во официјалните публикации: KLEINE SPEZIALTEN-

-TAKSE, ROTE LISTE, CODEX, REGLEMENTATION, L'INFORMATEUR PHARMACEUTIQUE, VIDAL I MIMS, PRIX COURANT POUR PHARMACIES, пресметани во динари по средниот курс на соодветната валута на денот на формирањето на цените.

Изворот на податоците за кои производителот се определител при првата промена на цените не може да се менува.

Ажурирањето на податоците на инодомилните цени се врши во декември текуштата година, за наредната година.

2. Цените на производите од точка 1 на оваа одлука ќе се формираат така што со тримесечните промени на цените до 31 декември 1989 година да се достигне до 30% учество на домашните цени во инодомилната цена.

Промените на цените на производите од став 1 на оваа точка ќе се вршат така што учеството на домашната цена во инодомилната цена да изнесува: на 31 декември 1988 година 22%, на 1 април 1989 година 24%, на 1 јули 1989 година 26%, на 1 октомври 1989 година 28% и на 31 декември 1989 година 30%.

3. Промените на цените на производите од точка 1 на оваа одлука ќе се вршат сразмерно со тримесечната промена на курсот на динарот, со промените на инодомилните цени и утврденото учество на домашната цена во инодомилната цена во соодветниот период од став 2 точка 2 на оваа одлука.

4. При тримесечната промена на цените со примена на критериумите од оваа одлука, промените на цените за одделни производи ќе се вршат селективно, зависно од достигнатото учество на домашната цена во инодомилната цена, така што лековите со определено учество на домашната цена во инодомилната цена можат да го зголемат учеството во инодомилната цена, и тоа:

Учество во инодомилната цена	Зголемување на учеството во инодомилната цена во процентни поени
од 0,00–10,0%	3
од 10,1–20,0%	2
од 20,1–30,0%	1,5
од 30,1–40,0%	1,0
од 40,1–80,0%	0,5

5. Цените на лекови што прв пат се произведуваат на југословенскиот пазар ќе се формираат така што домашната цена во инодомилната цена да може да го достигне учеството до 50%.

Нивото на инодомилната цена на лекови од став 1 на оваа точка ќе се задржи три години од денот на пуштањето во промет на југословенскиот пазар.

Одредбата од став 2 на оваа точка ќе се применува и на лековите што се произведени и пуштени во промет во 1988 година.

Како лек од став 1 на оваа точка се смета лек што го немало на домашниот пазар, а првпат го произведува домашен производител.

6. Цените на лекови што првпат се произведуваат во организација на здружен труд ќе се формираат до нивото на цените на хемиско идентични паралелни лекови на други производители.

7. Лековите од точка 1 став 1 на оваа одлука се групираат како БАЗНИ, ЛИЦЕНЦИ И ДРУГИ (ГЕНЕРИЦИ).

Под базен лек се подразбира лек чија активна (основна) супстанција е произведена во СФРЈ, во индустриски сразмери.

Под лиценцен производ се подразбираат производи произведени во соработка со странски или домашен партнер врз основа на договор за лиценца соработка.

Под други лекови (генерици) се подразбираат лекови што не спаѓаат во лековите од ст. 2 и 3 од оваа точка.

За базни и лиценци лекови од оваа одлука, објавени во публикациите од точка 1 став 2 на оваа одлука, промените на цените ќе се вршат врз база на големо продажни инодомилни цени, а за другите лекови – врз база на 80% од големопродажните инодомилни цени.

8. Ако од денот на претходната корекција на цените на лекови се изврши промена на курсот на динарот во однос на кошницата на валути за над 20%, според податоците на Народната банка на Југославија, цените на лекови ќе се коригираат за 20% и пред истекот на тримесечјата, со тоа што ова зголемување да се земе предвид при првото усогласување на цените на лекови во наредното тримесечје.

9. Цените на лекови на инфузиони раствори, отопини, серуми и вакцини за кои не постои инодомцилна цена во официјалните публикации од став 2 точка 1 на оваа одлука, се формираат до нивото на просечната стапка на растежот на цените на хуманите лекови на сите производители што се издаваат исклучително на лекарски рецепт.

10. Цените формирани во согласност со оваа одлука важат како големопродажни цени при постојните услови на продажба. Цените на продуктите од крв се производителски.

11. Цените на лековите произведени со специјална технологија, поради специјални услови на производство, можат да достигнат ниво најмногу до 60% на инодомцилната цена.

Мислење дека се во прашање лекови произведени по специјални технологии и специјално производство ќе дава Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална политика.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 434
24 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

929.

Врз основа на член 15 став 2 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД СЕ ДОЛЖНИ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ЦЕНИ И НА КУПУВАЧИТЕ ДА ИМ ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на производите за кои организациите на здружен труд се должни на Сојузниот завод за цени и на купувачите да им доставуваат известување за цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/88).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 435
24 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

930.

Врз основа на член 223 став 3 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86 и 28/88), директорот на Сојузната управа за царини пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЦАРИНСКИОТ НАДЗОР И ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИ СМЕСТЕНИ ПОД ЦАРИНСКИ НАДЗОР

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат постапката за отворање на царински магацини и царински стоваришта, железничко-царински магацини, царински складови, царински сместувалишта, специјализирани складови на странски стоки и стоки од домашно производство, централни складови и консигнациони складови, начинот на спроведување на мерките на царински надзор над стоките сместени во тие магацини, стоваришта, складови, сместувалишта и други простории и простори и стоките што се излагаат на меѓународни саеми и изложби, начинот на водење евиденција за тие стоки, како и посебната постапка за царинење на стоките сместени во консигнациони складови.

I. ЦАРИНСКИ МАГАЦИНИ И ЦАРИНСКИ СТОВАРИШТА

Член 2

Царинскиот магацин и царинското стовариште мораат да бидат обележени со табла со натпис: „Царински магацин“ односно: „Царинско стовариште“ и со називот на царинарницата на која магацинот односно стовариштето ѝ припаѓа.

Член 3

Во царинскиот магацин односно на царинското стовариште стоките се примаат од возарот, врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки.

За стоките сместени во царинскиот магацин односно на царинското стовариште се води магацинска книга или картотека со податоци од магацинската книга.

Член 4

Стоките сместени во царински магацин, односно на царинско стовариште можат да се подигнат по извршеното царинење ако според решението на царинарницата се упатуваат до друга царинарница, ако царинарницата, по барање на странката, одобри сместување на тие стоки на некое друго место надвор од царинскиот магацин односно стовариште, или ако стоките се враќаат во странство.

Во случаите од став 1 на овој член, царинарницата ги запишува во соодветните рубрики на магацинската книга односно картотеката бројот и датумот на исправата врз основа на која стоките се подигнати од царинскиот магацин односно царинско стовариште.

II. ЖЕЛЕЗНИЧКО-ЦАРИНСКИ МАГАЦИН

Член 5

Одобрение за отворање железничко-царински магацин од член 209 став 2 на Царинскиот закон царинарницата дава ако со преглед утврди дека просториите се погодни за сместување на стоки и дека се исполнети условите за спроведување на мерките на царински надзор.

Царинарницата може да определи секој влез во железничко-царинскиот магацин да мора да има две различни брави. Во тој случај, клучот од едната брава го држи царинарницата, а од другата – железничката станица.

Член 6

Во железничко-царинскиот магацин стоките се сместуваат врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки односно увозна царинска декларација.

За стоките сместени во железничко-царински магацин железничката станица води магацинска книга или картотека со податоци од магацинската книга.

Држателот на железничко-царински магацин е должен да ги смести стоките во магацинот одвоено според документите врз основа на кои се внесуваат и видно да ги обележи со соодветен натпис (број на пријавата за увоз и провоз на стоки и др.).

Член 7

Стоките сместени во железничко-царински магацин можат да се подигнат по извршеното царинење ако според решението на царинарницата се упатуваат до друга царинарница, ако царинарницата, по барање на странката, одобри сместување на тие стоки на некое друго место надвор од железничко-царинскиот магацин или ако стоките се враќаат во странство.

Во случаите од став 1 на овој член, железничката станица ги запишува во соодветните рубрики на магацинската книга односно картотеката, бројот и датумот на исправата врз основа на која стоките се подигнати од железничко-царинскиот магацин.

III. ЦАРИНСКИ СКЛАДОВИ

Член 8

Организацијата на здружен труд што е запишана во судскиот регистар за вршење работи на складирање на стоки кон барањето за отворање на царински склад на царинарницата ѝ поднесува:

- 1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд за предметот на работењето;
- 2) акт на надлежниот општински орган за употреба на простории и простори за склад;
- 3) скица и технички опис на просториите и просторите наменети за царински склад;
- 4) изјава дека се обезбедени простории и инвентар потребни за спроведување на мерките на царински надзор и царинење на стоките во царинскиот склад.

Член 9

Пред давањето одобрение за отворање царински склад, царинарницата формира комисија, која со преглед на просториите и просторите наменети за царински склад утврдува дали тие простории односно простори се погодни за сместување на царински стоки и дали се обезбедени услови за спроведување на мерките на царински надзор.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од претседател и двајца членови, што ги именува царинарницата од редовите на работниците на царинарницата.

Комисијата за својот наод составува записник во три примероци, од кои два примерока задржува царинарницата, а третиот се доставува до подносителот на барањето (во натамошниот текст: држателот на складот).

Условите под кои на царинарницата ѝ се ставаат на располагање простории и инвентар потребни за спроведување на мерките на царински надзор и царинење на стоките во царинскиот склад се регулираат со посебен договор меѓу држателот на складот и царинарницата.

Член 10

Царинскиот склад мора да биде обележен со табла со натпис: „Царински склад“ и со називот на држателот на складот.

Царинарницата може да определи секој влез во царинскиот склад да мора да биде под непосреден царински надзор или да мора да има две различни брави. Во тој случај, клучот од едната брава го држи царинарницата, а од другата – држателот на складот.

Член 11

На отворениот простор на царинскиот склад можат да се сместуваат преобемни и кабести стоки, како и стоки што поради своите својства не се погодни за сместување во затворени простории.

Држателот на складот е должен стоките од став 1 на овој член да ги смести во царинскиот склад одвоено и ви-

дно да ги обележи со соодветен натпис (број на пријавата за увоз и провоз на стоки и др.).

Член 12

Сместување на стоките во царинскиот склад се врши:

1) во случај на истовар на стоки од брод врз основа на манифест односно извод од манифестот и изјава за товарот, а во случај на пренос и сместување на стоки во царински склад надвор од луката односно царинската зона – врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки, во смисла на член 129 од Царинскиот закон;

2) во случај на истовар на стоки од воздухоплов – врз основа на манифест односно извод од манифестот, во смисла на член 178 од Царинскиот закон, а во случај на пренос и сместување на стоки во царински склад – врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки;

3) во случај на сместување на стоки упатени во склад – врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки и превозна исправа;

4) во случај на сместување во склад на други стоки пристигнати од странство – врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки и превозни исправи;

5) во случај на сместување на стоки што се преместуваат од царински магацин, царинско стовариште, железничко-царински магацин, царинско сместувалиште или друг царински склад – врз основа на решение на царинарницата и пријава за увоз и провоз на стоки;

6) во случај на сместување на домашни стоки оцаринети за извоз – врз основа на извозна царинска декларација;

7) во случај на сместување на домашни неоцаринети стоки наменети за извоз – врз основа на пријава за извоз и провоз на стоки. Кон пријавата за извоз и провоз на стоки на царинарницата ѝ се поднесуваат на увид и исправите со кои се докажува дека стоките се наменети за извоз (пријава за склучен договор, договор за купопродажба и сл.).

Член 13

По извршувањето на некое од дејствијата од член 210 став 7 на Царинскиот закон, држателот на складот е должен да состави записник, во два примерока, во кој ги внесува податоците за извршеното дејствие. Записникот го заверува царинарницата и едниот примерок го задржува, а другиот го прилага кон евиденцијата за стоките што се води во царинскиот склад.

Член 14

Увозни неоцаринети стоки што се сместени во царински склад можат:

- 1) увозно да се оцаринат;
- 2) да се упатат до друга царинарница заради царинење;
- 3) да се пренесат во друг царински склад, царинско сместувалиште, царински магацин, царинско стовариште, консигнационен склад или во царинска зона;
- 4) да се упатат на саеми или изложби заради излагање;
- 5) да се вратат во странство.

Домашни стоки оцаринети за извоз што се сместени во царински склад можат:

- 1) да се упатат во странство;
- 2) да се пренесат во друг царински склад или во царинска зона;
- 3) да се задржат во Југославија.

Стоките што се провозуваат, а што се сместени во царински склад, можат:

- 1) да се упатат во странство;
 - 2) да се пренесат во друг царински склад или во царинска зона;
 - 3) увозно да се оцаринат.
- Домашни стоки наменети за извоз, што се сместени во царински склад, можат:
- 1) извозно да се оцаринат;
 - 2) да се пренесат во друг царински склад или царинска зона;
 - 3) да се задржат во Југославија.

Член 15

За стоките сместени во царински склад се води магацинска книга или картотека со податоци од магацинската книга.

IV. ЦАРИНСКИ СМЕСТУВАЛИШТА**Член 16**

Пред давањето одобрение за отворање на царинско сместувалиште, царинарницата формира комисија која со преглед на просториите и просторите што се наменети за сместување на стоките утврдува дали се погодни за сместување на стоки и дали се обезбедени услови за спроведување на мерките на царински надзор.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од претседател и двајца членови што ги именува царинарницата од редовите на работниците на царинарницата.

Комисијата за наодот составува записник, во три примероци, од кои два задржува царинарницата, а еден му предава на подносителот на барањето (во натамошниот текст: држателот на сместувалиштето).

Член 17

Царинарницата може да определи секој влез во царинското сместувалиште да опра да има две различни брави. Во тој случај клучот од едната брава го држи царинарницата, а од другата држателот на сместувалиштето.

Член 18

Увозните стоки се сместуваат во царинското сместувалиште врз основа на пријава за увоз и провоз на стоки.

Член 19

На увозните стоки сместени во царинското сместувалиште можат, по претходно одобрение од царинарницата и во присуство на царински работник, да се преземаат само мерки и дејствија што се нужни за нивно чување.

Член 20

За стоките сместени во царинското сместувалиште, држателот на царинското сместувалиште води магацинска книга или картотека со податоци од магацинската книга.

Царинарницата води посебна магацинска книга или картотека и врши преглед на состојбата на стоките во царинското сместувалиште најмалку еднаш во шест месеци.

V. КОНСИГНАЦИОНИ СКЛАДОВИ**Член 21**

Кон барањето за отворање на консигнационен склад организацијата на здружен труд регистрирана за застапување на странски фирми (во натамошниот текст: држателот на консигнациониот склад) поднесува:

- 1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд за уписот на правата на организацијата на здружен труд за вршење на работи на застапување на странски фирми;
- 2) заверен превод на договорот за застапување на странска фирма;
- 3) заверен превод на договорот за држење консигнационен склад;
- 4) акт на надлежниот општински орган за употреба на простории и простори за склад;
- 5) скица и технички опис на просториите и просторите наменети за консигнационен склад.

Кон заверените преводи на договорите од точ. 2 и 3 од став 1 на овој член држателот на консигнациониот склад ги поднесува на увид и нивните оригинали.

Член 22

Пред давањето одобрение за отворање на консигнационен склад комисијата што ја именува царинарницата, со преглед на просториите и просторите наменети за консигнационен склад, утврдува дали тие простории и простори се погодни за сместување на царински стоки и дали

се обезбедени услови за спроведување на мерките на царински надзор.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од претседател и двајца членови, што ги именува царинарницата од редовите на работниците на царинарницата.

Комисијата е должна да изврши преглед на просториите и просторите наменети за консигнационен склад во рок од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето за отворање на консигнационен склад.

Член 23

Ако стоките се сместуваат во консигнационен склад во амбалажа од странска сопственост (челични шишиња, специјални контејнери и др.) која не се продава заедно со стоките, во решението за одобрение за отворање на консигнационен склад мораат да се означат и видот и вредноста на таа амбалажа.

Член 24

Ако држателот на консигнациониот склад бара проширување, намалување или преселување на консигнациониот склад во други простории и простори, кон барањето поднесува скица и технички опис на просториите и просторите наменети за консигнационен склад.

На постапката за проширување, намалување и преселување на консигнациониот склад ќе се применат одредбите од овој правилник за постапката за отворање на консигнационен склад.

Член 25

Ако држателот на консигнациониот склад бара промена на вкупната вредност односно на видот на стоките во консигнациониот склад, кон барањето поднесува препис и превод на новиот договор за држење на консигнационен склад односно анекс (додаток) кон договорот за зголемување на вкупната вредност и за промена на видот на стоките.

Кон преписот на договорите од став 1 на овој член држателот на консигнациониот склад ги поднесува на увид и нивните оригинали.

Член 26

За промена на називот на странска фирма во решението со кое е одобрено отворање на консигнационен склад, држателот на консигнациониот склад ѝ поднесува на царинарницата барање, кон кое прилага препис и превод на дописот на странската фирма со кој држателот на консигнациониот склад се извесува дека фирмата го променила називот и исправа со која ја докажува таа промена.

Кон преписот на дописот од став 1 на овој член, подносителот на барањето ѝ го поднесува на царинарницата на увид и неговиот оригинал.

Член 27

Кон декларацијата за сместување на стоки во консигнационен склад држателот на консигнациониот склад поднесува:

- 1) превозна исправа;
- 2) фактура на странската фирма;
- 3) спецификација – ако стоките не се специфицирани во фактурата.

Ако со посебни прописи е определено поднесување и на други исправи (уверение за потеклото на стоките, за квалитетот на стоките и сл.) кон декларацијата се поднесуваат и тие исправи.

Член 28

Држателот на консигнациониот склад е должен да ги смести стоките во консигнациониот склад одвоено по видови.

Член 29

Евиденцијата што ја води држателот на консигнациониот склад, во смисла на член 220 од Царинскиот закон, мора да содржи податоци за држателот на консигнацио-

ниот склад, странската фирма, за бројот на решението на царинарницата, за називот на стоките, за тарифниот број, и тарифната ознака, за цената, за исправата за книжење, за бројот на декларацијата, за количината на стоките и за вредноста на стоките.

Член 30

Податоците за стоките внесени во евиденцијата не смеат да се бришат прецртуваат или дополнително допишуваат, освен ако царинарницата со решение одобри измена на податоците. Во тој случај, бројот и датумот на решението и изменетите податоци за стоките се внесуваат во следната слободна рубрика.

Како прецртување, во смисла на став 1 од овој член, не се сметаат прецртувањата и исправањата вообичаени во книговодството.

Член 31

Ако стоките конечно се изнесуваат од консигнациониот склад, се поднесува излезен лист на консигнационите стоки (Образец XII) од член 31 на Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 71/80, 69/81, 42/83, 52/83, 47/84, 66/84, 72/85, 40/86, 8/87 и 85/87).

Член 32

Ако стоките се пренесуваат во друг консигнационен склад на ист држател, држателот на консигнациониот склад кон декларацијата за сместување на стоките поднесува до царинарницата излезен лист, фактура и спецификација, ако стоките не се специфицирани во фактурата.

Ако, во смисла на член 27 од овој правилник, при сместувањето на стоките во консигнациониот склад од кој се упатуваат стоките, се поднесени исправи пропишани со посебни прописи (уверение за потеклото на стоките, квалитетот на стоките и сл.), на излезниот лист на консигнационите стоки, врз основа на кој стоките се упатуваат од тој консигнационен склад во друг консигнационен склад, мора да се стави клаузула за поднесените исправи (вид на исправата, рок на важењето, ограничувања и др.). Во тој случај, кон декларацијата за сместување на стоките во консигнационен склад, која се поднесува во смисла на став 1 од овој член, држателот на консигнациониот склад не ги поднесува повторно тие исправи.

Член 33

Ако стоките се изнесуваат од консигнационен склад заради сместување во специјализиран склад за странски стоки и за стоки од домашно производство на воздухопловно пристаниште односно во лука или во пристаниште отворено за меѓународен сообраќај, евиденцијата за стоките сместени во консигнациониот склад се раздолжува врз основа на излезен лист на консигнационите стоки.

Член 34

Ако стоките се изнесуваат од консигнационен склад заради снабдување на бродови што сообраќајат со странство, царинскиот надзор на стоките се спроведува врз основа на излезен лист (Образец XXVI), а за раздолжување на евиденцијата на консигнациониот склад се поднесува излезен лист на консигнационите стоки (Образец XII).

Член 35

Ако стоките од консигнационен склад привремено се изнесуваат заради излагање на саеми и изложби, заради ставање во излози или во изложбени простори или заради прикажување односно демонстрирање се поднесува излезен лист за привремено изнесување на консигнационите стоки (Образец XIII), во смисла на член 33 од Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка.

Излезниот лист за привремено изнесување на консигнациони стоки се поднесува и за амбалажата на странскиот сопственик, која не се продава заедно со стоките.

Член 36

Излезниот лист за привремено изнесување на стоките од консигнационен склад заради излагање на саем или изложба се поднесува во три примероци. Царинарницата го одобрува изнесувањето на стоките и ги заверува сите примероци на излезниот лист со царински печат и со потпис на овластениот царински работник. Едниот примерок од излезниот лист го задржува царинарницата, вториот му се предава на држателот на консигнациониот склад, а третиот ги придружува стоките и му се предава на царинскиот орган во местото во кое се одржува саемот или изложбата.

Излезниот лист за привремено изнесување на стоките од консигнационен склад заради излагање во излози или во изложбени простори на држателот или заради прикажување односно демонстрирање, се поднесува во два примерока. Царинарницата го одобрува изнесувањето на стоките и ги заверува двата примерока на излезниот лист со царински печат и со потпис на овластениот царински работник. Едниот примерок го задржува царинарницата, а вториот му се предава на држателот на консигнациониот склад.

Член 37

Ако држателот на консигнационен склад има организирана сервисна служба, резервните делови што се излаваат од консигнациониот склад во смисла на член 218 став 4 од Царинскиот закон можат да се изнесат од консигнациониот склад и да се сместат во сервис заради замена во гарантниот рок. Царинскиот надзор над овие делови се спроведува врз основа на излезна листа за привремено изнесување на консигнациони стоки.

Ако заменетите делови што не биле сместени во консигнационен склад се враќаат во странство, тие делови се упатуваат до излезната царинарница со царинска придружница (Образец XXII) од член 58 на Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка.

Ако заменетите делови ѝ се предаваат на царинарницата или се уништуваат под царински надзор, се составува записник кој го потпишуваат присутните работници на царинарницата и држателот на консигнациониот склад.

Член 38

Конечното царинење на стоките продадени од консигнационен склад се врши на образецот на увозната царинска декларација за конечно царинење на консигнационите стоки, согласно со одредбите на Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка.

Кон декларацијата се поднесуваат фактурата, издатницата, исправата со која се докажува дека стоките му се платени на држателот на консигнациониот склад и другите исправи што се поднесуваат при увозот на стоки. Издатницата мора да содржи особено: назив на фирмата, име и адреса на купувачот, вид, квалитет, количина и вредност на стоките и датум кога купувачот ги презел стоките од консигнациониот склад. Царинарницата може да определи издатницата да се поднесува само на увид.

За стоките што се ослободени од плаќање царина, кон декларацијата се поднесува и решението на царинарницата за ослободување од плаќање царина.

За деловите што се издадени од консигнационен склад, во смисла на член 218 став 4 од Царинскиот закон, држателот на консигнациониот склад е должен кон декларацијата да поднесе исправа со која се докажува дека замената е извршена во гарантниот рок, спецификација во која се наведени количината, видот и вредноста на издадените делови, името на лицето на кое му се издадени деловите и доказ дека заменетите делови се сместени во консигнационен склад или вратени во странство, или предадени на царинарницата без надомест или уништени под царински надзор.

По исклучок од одредбата на став 4 од овој член, ако со посебни прописи е определен гарантен рок во кој стоките можат да се пуштат во промет, држателот на консигнациониот склад не е должен да поднесе докази за траењето на гарантниот рок.

Член 39

Декларацијата за конечно царинење на консигнационите стоки царинарницата ја регистрира во рок од 10 дена од денот на поднесувањето на декларацијата.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во случаите од член 219 став 3 на Царинскиот закон, царинарницата ја регистрира декларацијата и ги врши пропишаните дејствија во врска со конечното царинење најдоцна наредниот работен ден од денот на поднесувањето на декларацијата.

Член 40

Заради спроведување на мерките на царински надзор над стоките сместени во консигнационен склад, царинарницата ја води следната евиденција:

1) контролник на увозните царински декларации за сместување на стоките на консигнација;

2) контролник на увозните царински декларации за конечно царинење на консигнационите стоки;

3) контролник на излезните листови на консигнационите стоки;

4) контролник на спецификациите за зголемување – намалување вредноста на консигнационите стоки;

5) регистар на застапниците и на консигнационите склади, со асортиманот на стоките и тарифните броеви од Царинската тарифа за оделни видови стоки.

Електронскиот сметачки центар на Сојузната управа за царини го изработува и ажурира регистарот на застапниците и на консигнационите склади, со асортиманот на стоките и тарифните броеви од Царинската тарифа за оделни видови на стоки и води евиденција за состојбата на стоките на консигнационите склади.

Царинарницата е должна документацијата за стоките сместени во консигнационен склад да ја среди одвоено по странските фирми што ги застапуваат одделни држатели на консигнационен склад.

Член 41

Царинарницата ќе изврши редовен преглед на консигнациониот склад најмалку еднаш годишно. При прегледот на консигнациониот склад царинарницата ја срамнува евиденцијата со документацијата и податоците ги споредува со состојбата на стоките во консигнациониот склад.

За време на прегледот, држателот на консигнационен склад може да докажува дека состојбата на стоките во консигнациониот склад им одговара на евиденцијата и документацијата. За утврдената состојба, царинарницата составува записник што го потпишуваат царинскиот работник и претставникот на држателот на консигнационен склад кој присуствувал на прегледот. Еден примерок од записникот царинарницата му доставува на држателот на консигнациониот склад.

Ако при прегледот се утврдени пропусти во работата на држателот на консигнациониот склад, царинарницата во записникот ги определува роковите за отстранување на утврдените пропусти.

Член 42

Врз основа на решението од член 218 став 3 од Царинскиот закон, држателот на консигнационен склад го пополнува излезниот лист на консигнационите стоки и ја раздолжува евиденцијата за стоките во консигнациониот склад.

За кусок на стоките утврден на начинот пропишан со член 219а на Царинскиот закон се поднесува, по спроведената постапка, увозна царинска декларација за конечно царинење на консигнационите стоки од член 12 на Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка.

VI. ДРУГИ ПРОСТОРИИ И ПРОСТОРИ

Член 43

За сместувањето на стоките и за царинскиот надзор во други простории и простори, сообразно се применува-

ат одредбите од овој правилник за царинските сместувалишта.

VII. СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ СКЛАДОВИ НА СТРАНСКИ СТОКИ И НА СТОКИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО

Член 44

Кон барањето за отворање на специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство, до царинарницата се поднесува:

1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд за упис на организацијата на здружен труд за вршење работи на снабдување на странски пловни објекти во домашни луки, пристаништа и марини, странски пловни објекти во изградба или на поправка во домашни бродоградилишта, снабдување на странски воздухоплови на домашни аеродроми и снабдување на домашни пловни објекти и на домашни воздухоплови што сообраќаат на странски релации;

2) договор за продажба на стоки склучен со организацијата на здружен труд која има договор со странско лице за застапување и продажба на тие стоки во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

3) акт од надлежниот орган за употреба на простории и простори за склади;

4) скица и технички опис на просториите и просторите наменети за специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство.

Член 45

Пред давање на одобрение за отворање на специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство царинарницата именува комисија која со преглед на просториите и просторите утврдува дали тие простории и простори се zgodни за сместување на царински стоки и дали се обезбедени услови за спроведување на мерките на царински надзор.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од претседател и двајца членови, што царинарницата ги именува од редот на работниците на царинарницата.

Комисијата е должна да изврши преглед на просториите и просторите од став 1 на овој член во рок од десет дена од денот на поднесување на барањето за отворање на специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство.

Член 46

Во специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство можат да се сместат домашни стоки и увозни царински стоки во сопственост на странски лица, наменети за снабдување на превозните средства од член 325 на Царинскиот закон.

Член 47

Сместувањето на увозните царински стоки во специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство се врши врз основа на излезен лист, фактура и спецификација, ако стоките не се специфицирани во фактурата.

Држателот на складот е должен стоките сместени во специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство да ги држи одвоено и видно да се обележат со соодветен натпис (број на излезниот лист, број на фактурата и др.).

Член 48

Евиденцијата мора да содржи податоци за држателот на специјализиран склад на странски стоки и на стоки од домашно производство и за организациите на здружен труд со кои држателот на тој склад има договор за продажба на стоките, бројот на решението на царинарницата, називот на стоките, тарифниот број и цените, податоци за исправите за книжењето, бројот на излезниот лист односно на фактурата врз основа на која стоките се сместени во складот и количината и вредноста на стоките.

Евиденцијата може да се приспособи и да се води со системот на електронска обработка на податоци под услов за тоа да се извести надлежната царинарница.

Член 49

Ако увозните неопаринети стоки се упатуваат заради снабдување на бродови, јахти, едрилици и други пловни објекти што сообраќаат со странство, евиденцијата на специјализираниот склад на странски стоки и на стоки од домашно производство се раздолжува врз основа на излезниот лист (Образец XXVI) од член 31 став 7 на Правилникот за поднесување на исправи во царинската постапка.

VIII. ЦЕНТРАЛНИ СКЛАДОВИ

Член 50

Кон барањето за отворање на централен склад до царинарницата се поднесува:

- 1) извод од регистарот на надлежниот стопански суд за упис на организацијата на здружен труд за вршење работи на продажба на стоки во слободна царинска продавница;
- 2) договор за продажба на стоките склучен со странско лице за застапување и продажба на тие стоки во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или договор за продажба склучен со организацијата на здружен труд која има договор со странското лице за застапување и продажба на тие стоки во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;
- 3) акт од надлежниот орган за употреба на просторите и просторите за склад;
- 4) скица и технички опис на просторите и просторите наменети за централен склад.

Член 51

Пред давањето одобрение за отворање на централен склад, царинарницата именува комисија која со преглед на просторите и просторите утврдува дали тие простори и простори се zgodни за сместување на стоки и дали целосно се обезбедени услови за спроведување на мерките на царински надзор.

Комисијата од став 1 на овој член се состои од претседател и двајца членови, што царинарницата ги именува од редот на работниците на царинарницата.

Комисијата е должна да изврши преглед на просторите и просторите од став 1 на овој член во рок од 10 дена од денот на поднесувањето на барањето за отворање на централен склад.

Член 52

Во централен склад можат да се сместуваат увозни царински стоки во сопственост на странски лица наменети за продажба на југословенскиот пазар и стоки од домашно производство.

Член 53

Упатувањето на увозни царински стоки од консигнационен склад на странски стоки и сместувањето во централен склад се врши врз основа на излезниот лист на консигнационите стоки (Образец XII).

Утврдувањето на стоките од домашно производство и сместувањето во централен склад се врши врз основа на спецификацијата или фактурата на производителот на стоките.

Дражтелот на централен склад и царинарницата која врши надзор над овој склад, го потврдуваат сместувањето на стоките во централниот склад со заверување на исправите од ст. 1 и 2 на овој член.

Член 54

Стоките сместени во централниот склад се евидентираат одвоено во листови на картотеката, и тоа домашните стоки во листови во бела боја, а странските стоки – во листови во зелена боја.

Во листовите на картотеката се внесуваат податоци за држтелот на консигнационен склад на странски стоки или на сопственикот на стоки од домашно производство со кој држтелот има договор за продажба на тие стоки, број на решението на царинарницата, назив на стоките, тарифен број, цена, број на излезниот лист или фактурата односно спецификацијата врз основа на која стоките се сместени во складот, количина и вредност на стоките, број на спецификацијата со која стоките се упатуваат во слободната царинска продавница и назив на продавницата во која се упатуваат стоките.

Листовите на картотеката мораат да бидат нумерирани и мора да ги завери царинарницата која врши надзор над централниот склад.

Евиденцијата може да се приспособи и да се води со системот на електронска обработка на податоци под услов за тоа да се извести надлежната царинарница.

Член 55

Стоките од централен склад се упатуваат во слободна царинска продавница со спецификација која содржи податоци за количината, видот, вредноста, тарифниот број на стоките и називот на слободната царинска продавница во која се испраќаат стоките.

Спецификацијата што ја составил држтелот на складот во четири примерока ги придружува стоките што се упатуваат во слободната царинска продавница. Царинарницата надлежна спрема седиштето на слободната царинска продавница ги заверува сите примероци на спецификацијата, од кои еден задржува, два ѝ предава на слободната царинска продавница, а четвртиот примерок му го враќа на држтелот на централниот склад заради раздолжување на евиденцијата за стоките што ги води складот.

Член 56

На постапката за враќање на непродадените стоки од слободната царинска продавница во централниот склад сообразно се применува постапката пропишана во член 55 на овој правилник.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за царинскиот надзор и за постапката за царинење на стоките сместени под царински надзор („Службен лист на СФРЈ”, бр. 41/79, 5/80 и 71/80).

Член 57

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. Д-7390/1
8 јули 1988 година
Белград

Директор
на Сојузната управа за
царини,
Звонко Пошчик, с. р.

931.

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИНДУСТРИСКА КОЖА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард од областа на индустријата на кожа („Службен лист на СФРЈ”, бр. 10/64).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/209

7 ноември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

931/a

Врз основа на член 80 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/88), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕН-
СКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА САПУН И САПУНСКИ
ПРАШОК

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Зелен марсејски сапун — — — — JUS H.E2.022
 - 2) Сапунски прашок за перење — — — — JUS H.E2.033
- донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на производството на средства за перење и чистење (сапуни и сапунски прашок) („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/62).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 07-93/208

7 ноември 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драгоевиќ, с. р.

931/6

Врз основа на точка 7 од Одлуката за определување на највисоката цена на пченичното брашно тип „850“ и на највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/88) сојузниот секретар за стопанство издава

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДБАТА НА ТОЧКА 5 СТАВ 2 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ПЧЕНИЧНОТО БРАШНО ТИП „850“ И НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА ОСНОВНИОТ ВИД ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД ПЧЕНИЧНО БРАШНО ТИП „850“

1. Организациите на здружен труд и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани кои произведуваат основен вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“, можат малопродажните цени на тој леб чија маса (граматура) е помала или поголема од 1 килограм да ги формираат така што на пропишаната малопродажна цена за 1 килограм леб во износ од 660,00 динари ќе ги применат процентите сразмерно на масата (граматура), и тоа:

- за леб од 0,800 kg	87,5%
- за леб од 0,700 kg	78%
- за леб од 0,600 kg	69%
- за леб од 0,500 kg	60%
- за леб од 0,300 kg	46%
- за леб од 1,500 kg	1,46%
- за леб од 2,00 kg	1,92%

2. За пченичен леб произведен во маси (граматури) што не се опфатени во точка 1 од оваа наредба, при формирањето на малопродажните цени ќе се применуваат процентите од точка 1 на оваа наредба сразмерно со учеството на вредноста на брашното тип „850“, помошен материјал (квасец, сол, вода, адитиви и др.) и другите трошоци во производството на леб, така што цената на лебот со маса (граматура) што не е предвидена во точка 1 од оваа наредба, не може да биде поголема од цената на лебот произведен од брашно тип „850“ од првата помала маса (граматура) утврдена во точка 1 од оваа наредба.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за начинот на спроведувањето на одредбата на точка 7 став 2 од Одлуката за определување на највисоката цена на пченично брашно тип „850“ и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850“ и утврдување на компензацијата за брашно тип „850“. („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/88).

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 520/8

4 ноември 1988 година
Белград

Сојузен секретар за
стопанство,
д-р Радо Бохини, с. р.

931/a

Врз основа на член 9 став 4 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), член 10а став 4 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85) и член 10 став 4 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 67/72, 40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 25/85 и 75/85), претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС ДО КОЈ МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА И ДОДАТОК КОН ПЕНЗИЈАТА

1. Највисок износ до кој може да се определи пензија и додаток кон пензијата, во смисла на член 9 став 3 од Законот за основните права на носителите на „Партизанска споменица 1941“, член 10а став 3 од Законот за основните права на лицата одликувани со Орден на народен херој и член 10 став 3 од Законот за основните права на борците од Шпанската националноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, се утврдува во височина од 1,563.240 динари од 1 јули 1988 година, а од 1 октомври 1988 година – во височина од 1.958.360 динари.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензија и додаток кон пензијата од 1 октомври 1988 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/88).

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 828/88
15 ноември 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
прашања на борците и
воените инвалиди,
Милан Шешлија, с. р.

931/г

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита на животните од заразните болести што ја загрозуваат целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЧАПУНКАРИ И ПРОИЗВОДИ, СУРОВИНИ И ОТПАДОЦИ ПО ПОТЕКЛО ОД ЧАПУНКАРИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА

1. Заради спречување на внесување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија на заразни болести лигавка и шап, се забранува увоз од Република Италија, и тоа: од Општината Кореџо (Coreggio) провинција Реџо-Емилија во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на следните пратки:

1) живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи);
2) производи, сировини и отпадоци по потекло од чапункари, освен термички обработени конзерви на месо, сурови кожи солени со морска сол и третирани со калцинирана сода ако така обработените кожи биле лагирани најмалку 30 дена во местото на потеклото и ако во општината на потеклото на кожата и соседните општини немало лигавка и шап за последните три месеци, термички обработено мрсно ткиво и волна перена во алкален воден раствор при вредност Ph 10, со додаток на Na_2CO_3 во количество од 1,5-2 g на литар и сушени во воздушна струја при температура од 80°C.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз

преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на чапункари и производи, сировини и отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 86/87, 41/88 и 44/88).

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 6523/1
14 ноември 1988 година
Белград

Заменик на претседателот
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Томе Кузмановски, с. р.

931/д

Врз основа на член 66 став 1 во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/85 и 74/87) Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА НОМИНАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА АКТИВНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА

1. Во Одлуката за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/88) во точка 1 зборовите: „1 октомври“ се заменуваат со зборовите: „1 јануари“.

2. Во точка 2 зборот: „септември“ се заменува со зборовите: „периодот од 1 јануари до 30 септември“.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 79-1
22 ноември 1988 година
Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател
на Претседателството
генерал полковник во
пензија
Дане Петковски, с. р.

931/г

Врз основа на член 17 став 1 точка 1 од Законот за привремено ограничување на располагањето со дел од општествените средства за бруто лични доходи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/88 и 61/88), Службата на општественото книговодство на Југославија врз основа на периодичната пресметка за периодот јануари-септември 1988 година утврдува и објавува

СТАПКА НА АКУМУЛАТИВНОСТА

ЗА ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-СЕПТЕМВРИ 1988 ГОДИНА

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЛНОСТА	СФРЈ	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Маке- донија	СР Слове- нија	СР Србија надвор од терит. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

000002 Вкупно - стопанство	6,89	6,21	7,76	8,82	5,53	6,02	1,99	4,23	5,49
010000 Индустија и рударство	6,48	5,98	7,61	8,09		5,79	1,67	4,41	6,72

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЛНОСТА	СФРЈ	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Маке- донија	СР Слове- нија	СР Србија без тер. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010100 Електростопанство	1,95	1,42	3,88	1,63	1,79	0,70	1,17	2,43	2,43
010101 Хидроелектрани	1,32	0,45	3,11	1,01			0,99		
010102 Термоелектрани	2,24	2,05	5,54	5,55			0,80	1,23	1,65
010103 Нуклеарни електрани	0,95								
010104 Пренос на електрична енергија	2,17	0,61	4,88	2,08			2,19	4,42	1,84
010105 Дистрибуција на ел. енергија	2,74	2,02	4,41	1,02			1,84	4,10	3,18
010200 Производство на јаглен	3,49	7,41	34,62	2,56	0,09	1,38	1,24	0,80	
010201 Производство на камен јаглен	2,80			2,67					
010202 Производство на мрк јаглен	4,29	8,47					0,37		
010203 Производство на лигнит	3,22	5,87	39,05				1,37	0,80	
010300 Преработка на јаглен	0,03	0,06							
010301 Производство на кокс	0,03	0,06							
010400 Производство на нафта и гас	2,65			2,76					2,43
010410 Производство на сурова нафта	2,49			2,76					2,02
010420 Производство на земен гас	4,43								4,44
010500 Производство на нафтени деривати	8,77	4,59		16,59	0,05		12,12		2,27
010600 Производство на железна руда	0,34	0,39							
010700 Црна металургија	3,56	1,66		17,26	7,83	4,52	0,10	5,85	5,48
010710 Произв. на железо и челик	2,09	0,70		6,18		4,24	0,10	7,04	5,48
010711 Производство на железо	0,07	0,11							
010712 Производство на челик	0,88	1,13							
010713 Производство на валан челик	3,10	0,62		7,32			0,17	7,04	7,43
010720 Производство на феролегури	19,33	123,87		45,94				5,10	
010800 Произв. на руди на обоени мет.	6,72	27,56	8,38	6,98	4,36		2,35	0,94	
010810 Произв. на руди на бакар	5,74						2,38		
010820 Произв. на руди на олово и цинк	4,12	10,14					2,61	0,80	
010830 Произв. на боксит	21,85	31,69	8,38	6,98				2,29	
010890 Произв. на др. руди на мет.	1,21	2,76						16,54	
010900 Произв. на обоени метали	9,12	8,43	18,94	0,37	11,69	10,54	1,41	6,67	
010910 Произв. на бакар	1,79						0,59		
010920 Произв. на олово	9,86	8,26						12,81	
010930 Произв. на цинк	11,03						5,65	3,92	
010940 Произв. на глина и алуминиум	9,95	8,43	18,94	0,37					
010941 Произв. на глина	7,34	3,60	22,15						
010942 Произв. на алуминиум	12,65		16,60	0,38					
010990 Произв. на обоени метали	5,63						3,70		
010992 Произв. на жива	15,89								
010999 Др. произв. на обоени метали	4,81						3,70		
011000 Преработка на обоени метали	6,25	14,46	8,32	7,53	4,66		1,06	2,01	11,50
011010 Преработка на алуминиум	7,52	3,72	8,32	7,14		7,16	0,80		
011090 Преработка на др. обоени мет.	4,98	34,78		10,29		4,98	1,17	2,01	11,50
011091 Преработка на бакар	4,54			16,42			1,17		11,50
011092 Преработка на олово	9,07	26,54		4,92				0,68	
011093 Преработка на цинк	4,10								
011099 Др. преработка на обоени мет.	7,42	73,61						2,79	
011100 Произв. на неметали	5,16	3,66	6,63	9,28	7,35	8,60	0,53	0,11	9,01
011110 Произв. на неметални минерали	6,07	11,47		9,06		9,55	0,53	0,11	9,01
011111 Произв. на азбест	0,69	1,47							
011112 Произв. на магнезит	1,67			27,17			0,42		9,04
011113 Произв. на кварцен песок	5,83	4,82		0,32			0,85		
011119 Произв. на други неметали	9,14	21,39		14,69			0,25	1,92	
011120 Произв. на сол	4,22	2,03	6,65	9,59					
011121 Произв. на морска сол	6,70		6,65	9,59					
011129 Произв. на други соли	2,02	2,03							
011200 Преработка на неметали	9,23	5,07	31,28	19,38	1,21	8,24	1,13	0,51	8,16
011210 Произв. на стакло	12,30	33,34		27,69		6,27	0,66		13,03

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА	СФРЈ	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Маке- донија	СР Слове- нија	СР Србија надвор од терит. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011211 Произв. на рамно стакло	12,95			14,60					12,68
011212 Произв. на амбалажно стакло	22,51			40,84			0,96		
011219 Произв. на друго стакло	6,47	33,34		15,47			0,57		13,91
011220 Произв. на огноотпорен мат.	3,44	0,01					1,99		
011230 Произв. на порцелан	5,73	4,46		10,45		11,38	0,85		3,69
011231 Произв. на порцелан за домаќ.	5,80			28,96					
011232 Произв. на техничка керамика	5,71	4,77		8,72			1,34		3,69
011290 Друга преработка на неметали	12,81	9,21	31,32	12,17		9,07	0,44		5,61
011291 Произв. на азбесни производи	5,35	6,70		20,87			0,33		
011292 Произв. на графитни производи	15,27		31,32						
011299 Преработка на други неметали	17,93	110,98		19,09			1,33		5,61
011300 Металопреработувачка дејност	8,04	8,44	4,57	9,64	5,27		1,93	11,57	8,87
011310 Произв. на репроматеријали	8,78	9,32	3,23	10,25		7,56	2,17	12,98	8,58
011311 Произв. на леани производи	5,88	3,53		8,41			1,40	1,08	8,37
011312 Произв. на инстал. материјали	8,25	7,91		9,50			2,75	23,46	3,88
011313 Произв. на алати	8,78	8,18		12,44			2,37		7,62
011314 Произв. на метална амбалажа	25,41	5,11		21,95			7,70		24,78
011315 Произв. на жичени стоки	7,40	15,66	1,32	4,93			2,31	4,55	10,56
011316 Произв. на лагери	12,35	18,69	9,13	8,02			3,23		20,00
011319 Произв. на др. метал. матер.	10,59	10,73		9,17			5,04	0,49	9,87
011320 Произв. на метални конструкции	5,64	4,88		7,93		4,96	1,16	0,66	5,12
011390 Произв. на др. метал. производи	7,65	8,90	9,15	9,22		6,29	1,91	8,79	20,81
011400 Машиноградба	10,24	13,07	4,18	14,92	18,09		2,32	3,58	8,29
011410 Произв. на машини и уреди	11,37	14,87	4,18	16,03		5,79	2,66	3,58	9,05
011411 Произв. на енергетски машини	14,04	19,94		9,38			4,34		61,20
011412 Произв. на градежни машини	5,90	9,52	0,49	17,99			1,67		1,27
011413 Произв. на маш. за обраб. на мет.	16,40	15,15		26,23			3,87		8,56
011419 Произв. на други машини	9,48	4,79	6,09	12,91			2,30	4,20	9,96
011420 Произв. на земјоделски машини	4,45	3,14		4,82		5,73	0,70		6,75
011430 Произв. на професионална опрема	7,06	5,60		8,08		4,98	2,70		7,35
011500 Произв. на сообраќајни средства	7,12	11,57		8,05	9,61	6,04	2,16	2,73	10,04
011510 Произв. и поправка на шин. воз.	4,37	0,92		5,95		3,25	1,40		6,95
011511 Произв. на шински возила	4,38	1,31		8,18			0,82		1,80
011512 Поправка на шински возила	4,37	0,68		4,49			2,18		9,52
011520 Произв. на друмски возила	7,70	13,92		9,31		6,40	2,39	2,73	12,51
011521 Произв. на мотори	6,58	11,99		10,06			1,16		13,36
011522 Произв. на камиони	3,84	1,67		6,73			1,02		5,16
011523 Произв. на автомобили	19,33	78,52					0,40		
011524 Произв. на трактори	3,13	8,96		3,12			1,05		
011526 Произв. на велосипеди	10,23	4,95		4,93					9,65
011527 Произв. на делови за возила	8,57	8,78		17,32			3,31	2,73	19,69
011530 Произв. на воздухоплов. средства	7,06	9,59		9,03			1,06		
011590 Произв. на др. сооб. средства	4,20								6,20
011600 Бродоградба	8,86		2,11	8,86			7,30		8,19
011601 Поморска бродоградба	8,90		2,11	8,86					
011602 Речна бродоградба	8,73						7,30		8,19
011700 Произв. на ел. машини и апарати	9,13	11,11	2,69	9,84		6,06	3,04	4,59	9,29
011710 Произв. на електрични машини	8,80	12,62	5,18	6,07		5,85	2,71	17,54	6,39
011720 Произв. на електрон. апарати	8,87	19,07	2,90	8,39		5,12	2,95		9,21
011721 Произв. на дел. на електрон. апарати	5,21	8,27		14,56		6,18	0,71		4,94
011722 Произв. на радио и ТВ апарати	21,22	15,08		5,00			6,53		
011723 Произв. на комуникац. уреди	8,19	21,46	2,90	9,68			3,31		
011724 Произв. на мерна опрема	8,88	21,07		6,15		6,79	2,41		9,88
011729 Произв. на други ел. апарати	9,89	12,62		6,18			4,47		162,17
011730 Произв. на кабли	10,88	25,43	5,32	27,58			3,52		10,55
011740 Произв. на апарати за домаќ.	8,76	0,87	0,01	10,77		8,22	4,09	7,25	

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ ДЕЛАТНОСТИ	СФРЈ	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Маке- донија	СР Слове- нија	СР Србија ван терит. САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
011741 Произв. на технички апарати	11,74	36,40		11,44			3,75		
011742 Произв. на разладни апарати	2,80	0,74	0,01	9,27			24,62		
011743 Произв. на апарати за перење	33,47						11,25		
011749 Произв. на др. апарати за дом.	21,30						2,95	7,25	
011790 Други произв. на ел. апарати	9,34	15,04		14,75		6,84	2,04	2,70	11,71
011791 Произв. на ел. инст. материјали	10,48			14,32			3,35		22,05
011792 Произв. на сијалици	3,98			9,86					3,65
011793 Произв. на акумулатори	9,43	23,41		25,99		7,69	0,30	2,70	26,42
011799 Произв. на неспом. ел. производи	9,92	8,87		13,41			4,44		
011800 Произв. на хемиски производи	11,18	11,05	16,69	17,63	8,20	11,38	2,51	0,50	4,43
011810 Произв. на хемикалии	12,48	10,38	16,69	20,67		13,62	3,03		2,29
011820 Произв. на хемикалии за земј.	5,47	0,39		15,17			3,34		2,64
011830 Произв. на хем. влакна и маса	12,76	21,45		16,58		8,78	1,34	0,70	10,87
011831 Произв. на хемиски влакна	4,50	25,85					0,59	0,70	14,20
011832 Произв. на пластични маси	18,43	13,87		17,62			1,90		10,66
011900 Преработка на хемиски произв.	16,73	12,24	4,96	17,43	9,12		3,65	10,31	23,87
011910 Произв. на лекови	13,70	3,04		8,66		12,77	2,28		28,04
011920 Произв. на сапуни и козметика	12,73	24,04		15,11		7,56	4,61		21,31
011930 Произв. на бои и лакови	33,54	2,57		31,36		26,87	7,98	27,17	18,50
011940 Преработка на пластични маси	14,14	12,34	5,86	20,26		9,97	2,40	13,28	20,89
011941 Произв. на амбалажа од пл. маси	21,82	15,32		33,29			3,60	19,02	32,24
011949 Друга преработка на плас. маси	11,74	10,09	5,86	16,81			1,73	11,58	17,76
011990 Произв. на др. хем. производи	17,51	11,85	6,20	23,23		18,90	3,46		27,93
012000 Произв. на камен и песок	7,57	7,22	1,47	6,61	15,21	4,84	2,02	43,67	
012001 Произв. на камен	7,49	7,20	1,47	6,61			2,21	43,67	
012002 Произв. на песок	8,62	8,45		6,65			0,31		
012003 Произв. на суров гипс	0,65	0,65							
012100 Произв. на градежен материјал	7,37	6,36	0,90	5,45	12,49		2,21	0,27	14,92
012110 Произв. на вар и гипс	3,33	2,01	9,59	1,29		6,12	0,78	1,23	
012111 Произв. на вар	3,05	2,19	9,59	1,29			0,78	1,23	
012112 Производство на гипс	6,12	1,48							
012120 Производство на цемент	4,22	4,60		4,01		3,61	1,68	0,03	9,72
012130 Произв. на тули и ќерамиди	12,84	12,26	0,28	7,13		6,91	3,57	0,65	17,02
012140 Произв. на градеж. префабрикати	7,53	5,11		7,08		5,69	1,60	0,42	13,20
012141 Произв. на азбест. цем. произв.	6,79			9,26					
012142 Произв. на префабрикати	6,98	4,62		5,69			1,60	11,81	19,41
012143 Произв. на битумен. производи	12,02	9,46		20,07					3,86
012200 Произв. на реж. граѓа и плочи	9,47	9,38	4,83	12,54	0,23	7,79	1,91	10,46	8,05
012201 Произв. на режана граѓа	9,09	9,46	6,84	10,69			1,97	10,46	8,50
012202 Производство на плочи	9,69	9,27	0,07	15,53			1,86		6,58
012203 Импрегнација на дрво	14,95		0,18	29,38			1,37		
012300 Произв. на фин. произв. од дрво	7,62	6,11	6,26	11,77	6,77		1,02	6,51	12,39
012310 Произв. на мебел	6,99	5,21	5,98	10,86		6,97	1,04	3,69	11,21
012320 Произв. на др. финал. производи	8,92	7,96	6,99	13,50		5,98	0,95	15,70	16,19
012321 Произв. на амбалажа	6,37	2,08		7,09			1,26		15,83
012322 Произв. на градеж. елементи	7,96	8,92	6,99	12,59			0,63	15,00	6,21
012323 Произв. на дрвна галантерија	23,77	10,87		11,73			7,40		95,21
012324 Произв. на предмети од прачки	19,46	19,92		21,79			2,29		8,28
012400 Произв. и преработка на харт.	9,80	11,88		11,95			2,15	2,67	13,29
012410 Произв. на целул. и харт.	7,43	10,17		6,61		6,10	0,48		15,01
012420 Преработка на хартија	14,16	16,23		18,41		7,18	4,63	6,16	8,00
012421 Произв. на хартиена амбалажа	15,20	19,16		19,46			4,83		8,00
012429 Друга преработка на хартија	10,28	10,07		15,02			1,52	9,55	
012500 Произв. на предиво и ткаенини	6,52	2,30	8,15	8,20			1,64	8,12	4,94
012510 Произв. на влакна и предиво	6,37	3,36	72,71	11,30		6,79	1,42	2,92	4,91
012511 Произв. на коноп. влакно	1,23								2,29

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЛНОСТА	СФРЈ	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Маке- донија	СР Слове- нија	СР Србија без тер. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
012512 Произв. на памучно предиво	7,45	2,54	72,71	11,61			0,97	3,12	7,27
012513 Произв. на волнено предиво	4,92	5,15		8,54			2,94	2,84	3,03
012514 Произв. на конопено предиво	7,86			17,48			2,27		6,12
012515 Произв. на предиво од свила	0,20							0,20	
012516 Произв. на синтетичко предиво	5,00			10,68					
012520 Произв. на ткаенини	6,64	1,23	6,34	5,47		8,50	1,85	28,51	4,95
012521 Произв. на памучни ткаенини	6,02	1,10	4,41	5,89			1,54	2,21	
012522 Произв. на волнени ткаенини	8,09	2,30	6,55	4,91			2,88		3,74
012523 Произв. на конопени ткаенини	10,92			2,50					11,79
012524 Произв. на свилени ткаенини	5,59			4,72			0,39	40,17	2,64
012600 Произв. на гот. текст. произв.	10,06	11,44	11,98	9,82	12,93		2,21	0,65	8,38
012610 Произв. на трикотажа	7,22	7,43	27,77	4,28		7,35	2,13	0,82	9,40
012611 Произв. на трикотажни ткаен.	4,70	10,85	7,64	3,91			0,97		4,00
012612 Произв. на трикотажна дол. обл.	7,00	8,42	41,61	4,78				1,65	1,25
012613 Произв. на трикотажна облека	7,40	7,39	35,85	3,70			3,07		3,39
012614 Произв. на чорапи	8,47	7,66		3,04			0,27		29,34
012615 Произв. на позамантерија	6,92	3,94		6,35			1,69	0,33	52,72
012620 Произв. на конфекција	12,02	15,45	6,48	13,17		9,35	2,47	0,53	9,38
012621 Произв. на долна облека	10,71	10,12		18,44			2,23		9,51
012622 Произв. на облека	12,49	15,68	6,48	12,57			2,21	1,09	8,63
012623 Произв. на пресвлека за домаќ.	9,30	14,59		7,96			4,16		22,66
012624 Произв. на тешка конфекција	14,62	5,45					8,45		14,90
012690 Произв. на друг текст. произв.	9,28	10,98	2,32	10,13		10,94	1,17	0,82	6,91
012691 Произв. на прекривки за под	3,57	1,69	2,32	12,49			0,99	0,82	4,66
012699 Произв. на неспом. текст. произв.	14,89	33,42		10,03			1,41		21,27
012700 Произв. на кожа и крзно	13,30	4,37	5,51	6,31		12,94	2,81	72,59	9,96
012701 Произв. на крупна кожа	11,57	4,46		6,57			0,74	60,49	9,63
012702 Произв. на свинска кожа	26,50								
012703 Произв. на ситна кожа и крзно	8,36	4,07	5,51	0,41			3,52	195,42	103,43
012800 Произв. на кожни обувки и гал.	5,38	4,59	26,59	4,83			1,31	2,54	9,09
012810 Произв. на кожни обувки	4,27	4,37	31,24	3,86		5,55	0,82	2,52	5,48
012820 Произв. на галантерија	9,71	8,26	2,78	10,73		6,87	2,25		9,92
012830 Произв. на кожна конфекција	11,37	3,14	15,79	7,30		10,10	2,72	3,00	27,95
012900 Преработка на каучук	10,65	5,52	3,02	2,64	2,31		2,71	16,75	29,69
012901 Произв. на гума за возила	10,82	0,57				16,98	2,93		10,20
012909 Друга преработка на каучук	10,52	6,66	3,02	6,13		8,50	2,43	16,75	32,83
013000 Произв. на прехран. производи	6,95	8,27	11,07	9,03	6,41	8,81	1,17	1,84	5,08
013010 Мелене на жита	10,83	7,56	6,27	11,63		14,24	1,75	1,93	13,31
013020 Произв. на леб и тестенини	15,98	6,78	10,30	34,01		15,11	2,93	1,82	10,09
013021 Произв. на леб и печиво	16,12	7,21	10,30	34,60			2,93	1,82	11,01
013022 Произв. на тестенини	12,09	2,05		24,20					5,56
013030 Произв. на овошје и зелен.	5,17	7,38		10,60		8,06	0,89	2,62	1,72
013040 Произв. на месо и риба	5,04	1,84	0,20	8,46		8,46	1,72	0,21	0,98
013041 Колење на добиток	6,49	1,98	0,55	11,12			2,28		1,84
013042 Преработка на месо	3,18	1,18		5,92			0,03	0,33	0,60
013043 Преработка на риба	6,47			7,75					
013050 Преработка на млеко	10,25	10,72	37,51	10,59		4,93	2,34		11,75
013060 Произв. на шеќер	1,25	0,01		0,25			0,02		2,68
013070 Произв. на кондиторски произв.	10,81	6,68	3,90	9,69		9,65	3,33		3,44
013071 Произв. на какао-производи	9,95	3,89		10,28			2,46		6,01
013072 Произв. на бонбони	12,20		3,90	4,68			1,06		
013073 Произв. на кекс	15,46	18,16		17,15			4,84		
013074 Произв. на колачи	2,27	0,37		0,27					4,74
013080 Произв. на растителни масла	6,90		5,58	6,86		7,60	0,82	28,43	7,15
013090 Произв. на друг прехран. произв.	15,82	80,21	13,76	8,62		12,14	2,46		4,54
013091 Произв. на скроб	2,73								2,73
013099 Други прехранбени производи	17,90	80,21	13,76	8,62			2,46		11,92

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЛНОСТА	СФРЈ	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Маке- донија	СР Слове- нија	СР Србија без тер. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013100 Произв. на пијалаци	6,45	8,76	7,32	5,94	6,53		1,16	7,70	7,24
013110 Произв. на алкох. пијал.	6,32	8,76	7,34	5,34		8,41	0,73	7,20	7,49
013111 Произв. на алкохол	13,12	112,81		9,30				6,20	11,45
013112 Произв. на пиво	10,87	17,52	8,69	10,84			1,46	9,19	8,17
013113 Произв. на вино	2,25	1,80		2,06			0,21	5,62	3,03
013114 Произв. на вински дестилат	0,76	1,32		43,95					
013115 Произв. на ракија од овошје	0,51						0,27		
013119 Произв. на други алкох. пијал.	1,21			1,48					
013120 Произв. на безалкохолни пијал.	7,27	8,74		8,96		4,04	3,66	10,59	
013121 Произв. на освежувач. пијал.	11,82	8,11		12,07			5,59	12,45	
013122 Произв. на минерална вода	3,47	9,96		4,80			2,28		
013200 Произв. на добиточна храна	6,68	0,76	34,86	5,58		9,50	2,88	0,95	7,21
013300 Произв. и преработ. на тутун	5,22	4,90	5,53	6,01			1,14	5,32	4,24
013310 Произв. на фермент. тутун	6,21	5,41	10,36	7,16	5,84		1,89	5,32	4,24
013320 Преработка на тутун	4,14	4,62		4,24	7,50		0,62		
013400 Графичка дејност	10,69	10,02	10,77	14,28	5,16	7,01	3,22	4,04	7,97
013500 Дораб. и прераб. и произв. на сур. од ОТП	27,79	31,83	71,41	22,80	38,53	18,11	9,00	38,09	37,72
013900 Произв. на разновидни произв.	14,87	16,68		6,37		19,70	1,53	1,02	16,15
013901 Произв. на учила и фиск. опрема	19,88			7,91					
013902 Произв. на музички инструменти	2,90						3,01		
013903 Произв. на кибрити	9,08	15,51		6,66					
013904 Произв. на накит	8,37	26,89		0,90		12,14	1,19	1,02	11,51
013909 Друга неспом. индустрија	11,12	10,11		7,08			5,97		16,74
020000 Земјоделство и рибарство	3,65	2,81	6,13	3,83			1,50	14,98	3,33
020100 Земјоделско производство	3,24	2,51	4,21	3,38	1,66		1,40	10,68	3,13
020110 Полјоделство	3,35	2,31	3,69	3,95		4,46	0,98	7,67	3,16
020120 Овоштарство	3,46	11,18	1,18	0,70		2,31	4,22	158,94	9,91
020121 Произв. на овошје	3,40	13,97	1,18	0,70			4,24	158,94	9,91
020129 Произв. на овошен сад. матер.	8,58	5,69					4,80		
020130 Виноградарство	1,79	0,96		2,34		2,07	1,74	3,06	50,68
020131 Произв. на грозје	1,74	0,96		2,34			1,72	3,06	50,68
020139 Произв. на лозен саден матер.	5,59						1,76		
020140 Сточарство	3,16	2,40	22,71	4,01		3,39	1,31	1,15	1,35
020200 Земјоделски услуги	11,08	16,60	24,06	9,15	15,36	6,25	3,10	27,79	8,27
020201 Услуги за раст. производи	10,07	19,84	79,22	6,53			2,86	29,76	8,24
020202 Услуги за сточарство	13,67	14,27	15,20	15,88			3,40	12,61	8,77
020300 Рибарство	6,93	1,74	15,00	10,35	11,60	0,90	4,67		2,14
020301 Рибарство на море	14,22		27,24	22,31					
020302 Рибарство на реки	4,84	1,74	5,68	4,12			4,67		2,14
030000 Шумарство	3,77	5,80	4,32	5,42	1,99	7,41	1,95	6,08	6,94
030001 Одгледување на шуми	2,31	6,38	12,38	1,63			3,21	8,68	7,07
030002 Заштита на шуми	2,77			6,21				0,82	
030003 Искористување на шуми	4,19	5,73	4,27	15,64			1,84	7,44	6,89
030004 Лов и одгледување на дивеч	5,28	13,36		3,59			4,54	0,79	6,55
040000 Водостопанство	1,08	7,87	3,95	1,82	0,58	11,45	1,53	0,01	0,57
040001 Искористување на води	0,25	4,34	3,12					0,01	0,27
040002 Зашт. од штет. деј. на води	1,63	9,27	44,80	1,83			1,64	0,01	0,81
050000 Градежништво	6,01	21,89	7,56	9,23			2,96	5,95	3,34
050100 Високоградба	16,14	37,07	7,16	15,73	9,20	5,03	2,91	3,90	12,30
050200 Нискоградба и хидроградба	2,55	13,44	15,49	5,51	6,47	3,61	2,23	3,67	1,65
050201 Изградба на сообр. објекти	1,64	14,01	14,26	10,65		3,23	1,37	5,69	0,36
050202 Хидроградба	6,64	18,32		7,91		6,51	1,11	1,47	1,62
050203 Изградба на рударски објекти	2,54	8,26		2,58					
050209 Изградба на други објекти	10,74	8,14	21,17	19,58		3,92	9,15	12,83	5,81
050300 Инсталац. и завршни работи	13,66	9,12	4,53	18,22	30,31	6,76	4,46	24,16	18,10

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЛНОСТА	СФРЈ	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Маке- донија	СР Слове- нија	СР Србија без тер. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
050301 Градежни инсталации	8,95	6,15	2,62	13,29			2,80	98,84	8,22
050302 Завршни и занаетчиски работи	19,25	12,65	16,52	22,52			6,60	9,10	26,50
060000 Сообраќај и врски	4,31	2,82	3,02	7,57		3,92	1,30	1,13	3,85
060100 Железнички сообраќај	0,12	0,14	0,09	0,03		2,63	0,08	0,01	0,21
060101 Превоз во желез. сообраќај	0,62	1,09	0,19	0,15			0,52		0,69
060102 Влека на возови	0,02		0,17					0,34	
060103 Одржување и нега на коли	0,54		5,27	0,28					
060104 Одржување на пруги			0,02						
060105 Одржување на уреди	0,02		0,31						
060200 Поморски сообраќај	17,02		19,65	13,11			18,87		
060201 Превоз во поморски сообраќај	15,74		19,65	12,35			18,87		
060202 Услуги во поморски сообраќај	27,77			16,80					
060300 Речен и езерски сообраќај	2,77			0,90			1,57		0,86
060301 Превоз во речен сообраќај	1,86			0,90			1,01		0,87
060302 Услуги во речниот сообраќај	12,76						5,44		
060400 Воздушен сообраќај	9,69	1,23	28,77	9,07	2,86		8,62	0,13	12,27
060401 Превоз во воздушен сообраќај	13,33	4,81					13,17		
060402 Услуги на аеродроми	6,98	0,87	28,77	8,62			3,53	0,13	
060403 Услуги на стопанска авијација	23,84			42,62			6,34		12,27
060500 Друмски сообраќај	6,77	6,95	3,46	10,22		5,51	1,95	3,36	6,75
060501 Превоз на пат. во друм. сообраќај	6,25	10,11	2,54	8,56			0,62	4,59	5,87
060502 Превоз на стоки во друм. сооб.	6,58	6,76	3,55	9,96			1,89	1,72	7,29
060503 Услуги во друмски сообраќај	9,70	5,15		31,86			5,00	3,77	3,18
060600 Градски сообраќај	2,64	9,29		1,22	2,49	2,42	0,53	2,41	4,36
060601 Превоз на пат. во друм. сообр.	2,48	9,35		1,22		1,36	0,53	2,41	4,36
060602 Превоз со такси автомобили	8,57								
060609 Друг превоз на патници	6,97	0,15				3,81			
060700 Цевководен транспорт	4,49	4,04					0,98		5,64
060800 Претоварни услуги	9,79	2,40	1,04	10,44			1,03		4,15
060801 Претовар во луки	11,12		1,04	11,27			0,94		
060802 Претовар во пристаништа	3,69	1,27		3,63			1,63		3,78
060803 Претовар во жел. станици	7,07	3,10		3,70		6,78	1,11		4,95
060900 ПТТ услуги	6,98	7,64	5,89	15,03	3,22	1,86	1,63	2,14	5,40
070000 Трговија	18,27	16,24	14,04	17,10			6,07	13,60	16,87
070100 Трговија на мало	12,68	13,22	7,89	11,99	9,90	7,03	3,59	11,64	11,30
070110 Трг. на мало на прехран. стоки	11,64	13,89	5,93	12,75		8,04	2,32	10,08	8,23
070111 Трг. на мало со леб	2,34						1,29		
070112 Трг. на мало со овошје и зеленч.	9,55	12,12	49,23	1,56			3,54		
070113 Трг. на мало со месо и риба	19,27	6,88		23,39				8,44	12,92
070114 Трг. на мало со живот. намирници	11,44	14,62	5,88	11,51			2,34	10,33	8,17
070120 Трг. на мало со непрехр. стоки	15,24	13,98	7,53	11,64		8,74	5,05	11,15	17,41
070121 Трг. на мало со текстил	11,66	16,62	4,57	8,67		9,08	3,59	5,44	9,63
070122 Трг. на мало со кожа и гума	4,02	4,48		2,12		3,04	3,87	34,38	6,48
070123 Трг. на мало со метални стоки	19,71	14,29		23,44		9,46	4,35		18,13
070124 Трг. на мало со огрев	23,03	19,04	37,54	17,67		17,85	7,81	17,91	23,78
070125 Трг. на мало со мебел	26,24	15,75		31,15		11,19	4,96	26,32	34,71
070126 Трг. на мало со стакло	14,37			7,70				20,17	
070127 Трг. на мало со бои и хем.	51,33			16,54			23,66		11,44
070128 Трг. на мало со книги	46,17	15,18	46,84	66,26			11,22	9,68	24,58
070129 Трг. на мало со други стоки	22,48	26,21	11,05	41,57		10,35	4,84	49,11	23,11
070130 Трг. на мало со меш. стоки	11,17	11,94	7,32	10,75		5,85	2,88	12,62	9,69
070131 Стоковни куќи	7,63	8,00	0,23	8,54			2,11	2,47	6,17
070132 Трг. на мало со други меш. ст.	13,17	14,21	8,16	11,94			3,50	14,42	11,84
070140 Трг. на мало со возила	17,26	9,73	18,61	9,75		16,88	7,19		5,40
070150 Трг. на мало со нафт. дерив.	12,55	16,38		18,37			3,88	10,59	17,52
070200 Трговија на големо	22,28	18,77	19,45	19,08	13,23	7,71	6,77	24,05	24,19
070210 Трг. на гол. со прехран. стоки	25,59	19,23	25,77	16,14		7,34	5,11	19,58	17,77

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЛНОСТА	СФРЈ	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Маке- донија	СР Слова- нија	СР Србија без тер. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
070211 Трг. на гол. со жита	17,98	42,71		24,43			4,12		16,57
070212 Трг. на гол. со овошје и зеленч.	14,89	11,78		8,60			10,47		
070213 Трг. на гол. со алкохол. пијачки	22,27	25,95	47,68	12,67					
070214 Трг. на гол. со добиток	21,94	11,17		23,77			8,41		
070219 Трг. на гол. со животни намирници	31,79	15,62	24,22	17,10			4,92	19,58	20,30
070220 Трг. на гол. со непрех. стоки	24,02	20,30	16,16	20,87		9,70	8,60	19,52	81,97
070221 Трг. на гол. со текстил	11,08	19,16	5,20	13,08		4,82	4,27		12,81
070222 Трг. на гол. со сурова кожа	31,01	21,18	33,10	11,44			4,32	21,07	124,50
070223 Трг. на гол. со метални стоки	22,70	16,24	0,47	17,01		9,46	6,92		
070224 Трг. на гол. со градеж. матер.	22,38	24,91	17,60	27,18		6,88	6,60	19,39	15,81
070225 Трг. на гол. со хем. произв.	27,76	12,14		36,76		13,36	12,43		34,62
070226 Трг. на гол. со хартија	31,56	22,34	29,43	56,03			7,66		17,39
070227 Трг. на гол. со лекови	30,01	29,99	38,42	23,03		16,96	10,30	19,16	56,84
070229 Трг. на гол. со други непрехр. стоки	29,62	16,91		17,80		12,59	16,95		31,86
070230 Трг. на гол. со возила и дел.	19,28	15,11	15,17	31,15		7,49	4,38	37,88	20,70
070240 Трг. на гол. со нафт. дерив.	10,99	37,35	17,24	32,85			2,40		15,55
070250 Трг. на гол. со мешов. стоки	18,89	13,03	20,08	15,72		8,66	5,48	23,49	17,49
070260 Трг. на гол. со отпадоци	39,82	94,11	45,36	5,77			7,60	8,76	61,46
070300 Надворешна трговија	28,88	28,03	19,59	37,87	17,41		11,01	10,85	12,74
070310 Над. трг. со прехранб. стоки	43,52		27,35	134,92		13,62	16,33	7,20	9,76
070320 Над. трг. со непрехран. стоки	26,58	28,03	19,50	25,57		14,81	10,43	11,44	13,64
080000 Угостителство и туризам	10,93	2,22	12,31	14,39		7,72	1,87	3,81	3,36
080100 Угостителство	10,08	1,90	11,89	14,15	4,68		1,27	2,84	3,20
080110 Угостит. услуги за смест.	10,78	1,55	12,21	14,73		4,84	1,24	3,00	3,69
080111 Хотели, мотели-сезонски	13,58	3,61	14,87	13,75		5,96	0,18	47,59	
080112 Хотели, мотели-други	5,17	1,43	3,85	21,60		2,79	1,33	2,07	3,47
080113 Одморалишта	5,40	1,27	9,15	4,04			1,34	1,27	3,87
080114 Кампови	40,94			27,49					
080119 Други услуги за сместување	11,05	3,66		2,95			8,00		140,96
080120 Угостит. услуги за исхрана	4,98	2,72	1,13	10,93		3,27	1,33	2,81	2,17
080121 Ресторани со послужување	5,42	2,68	0,06	13,63		5,68	1,05	0,79	0,67
080122 Ресторани со самопослужување	22,97	1,88		57,37					
080123 Ресторани за општест. исхрана	3,85	2,66	1,25	7,03		1,93	1,15	8,32	10,53
080129 Други услуги за исхрана	19,06	33,30		6,00			7,21		43,75
080190 Други угостителски услуги	9,65	3,78	1,39	4,76		23,63	1,35	1,79	3,12
080200 Туристичко посредување	36,20	11,62	35,34	25,56			16,58	39,10	9,70
080201 Туристички агенции	28,95	7,55	35,53	24,51		15,14	16,96	39,10	35,47
080202 Туристички бироа	51,45	136,78	14,23	29,96		29,89	10,51		7,20
090000 Занаетчиство	13,77	12,89	7,91	15,51	13,27	7,47	4,36	6,82	15,25
090100 Занаетчиски усл. и поправки	13,19	12,82	7,54	14,84			3,92	6,86	15,36
090110 Изработка на неметални предмети	12,75		21,56	29,59			5,71		4,16
090120 Изр. и поправ. на мет. произв.	11,16	10,33	7,57	12,78			3,60	13,26	15,90
090121 Поправка на друм. возила	9,43	10,34	14,22	7,82			2,38	12,48	7,70
090122 Поправка на произв. на прец. механ.	31,45			43,01			6,63		53,54
090123 Изработ. на метални производи	31,81	22,43		23,36			11,84	178,16	44,70
090124 Услуги на металопрер. занает.	20,07	33,65	12,89	17,03			21,48		
090129 Други услуги на метал. занает.	9,60	10,05	6,86	14,24			3,85	0,26	8,71
090130 Изработка и попр. на ел. произв.	15,26	21,65	40,29	15,88			3,34	0,37	16,15
090131 Поправка на ел. апар. за домаќ.	19,36	25,12		13,14			2,34		15,58
090132 Поправка на радио и ТВ апарати	12,60	36,26		21,12			3,70		31,60
090133 Изработка на електротехн. произв.	34,86		40,29	31,54			96,51		
090139 Поправка на др. ел. апарати	14,49	20,43		16,58			2,85	0,37	16,18
090140 Изработка на предмети од дрво	15,04	12,23	1,92	22,76			18,25		15,27
090150 Изработка на предм. од текст.	31,93	19,09	24,72	44,71			3,83	30,19	9,41
090160 Изработка на предмети од кожа	12,19	102,84	86,97	14,43			3,31		8,18
090170 Изработка на прехранб. произв.	36,11	2,65		63,12					1,99
090171 Изработка на леб и печива	45,85	2,65							

- во проценти со два децимала со заокружување -

ШИФРА И НАЗИВ НА ДЕЈНОСТА	СФРЈ	СР Босна и Херцего- вина	СР Црна Гора	СР Хрватска	СР Маке- донија	СР Слове- нија	СР Србија без тер. на САП	САП Косово	САП Војво- дина
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
090172 Колење на доб. и прер. на месо	35,11			63,64					1,99
090179 Израб. на др. прехр. производи	8,06								
090180 Изработка на разновидни произв.	27,16	23,68	2,86	29,56			7,25	7,95	14,84
090181 Израб. на предм. од пласт. маси	66,64	74,00		98,26			4,27		21,76
090182 Израб. на ортопедски помаг.	22,69	14,02		31,88			7,67	11,41	17,02
090183 Изработка на предмети од хартија	28,05		2,50	9,26					
090189 Израб. на неп. разн. произв.	14,63	7,85	40,50	23,93			6,46	7,65	1,18
090200 Лични услуги	37,36	16,48	18,68	54,26			19,38		9,07
090201 Берберски и козмет. услуги	35,19	34,03	21,96	45,11			10,57		15,94
090202 Перење на алишта и чист. на обл.	23,49	5,31	45,40	19,60			2,11		3,68
090209 Други лични услуги	59,50	48,48	11,74	471,50			40,16		3,81
100000 Станбено-комунална деј.	1,69	1,41	1,82	1,70			0,33	2,39	2,20
100100 Уредување на населби и прост.	5,59	7,17	9,65	6,65		3,52	0,49	7,44	2,39
100101 Уредување на град. земјиште	11,60	12,51	14,55	15,61			5,44		22,78
100102 Уред. и одржув. на улици	3,99	11,20		4,23			0,26	2,75	1,80
100103 Уредување на зелени површини	6,33	3,16	13,35	6,43			1,02	10,30	4,33
100200 Станбена дејност	4,14		2,56				6,00		
100300 Комунална дејност	1,54	1,24	1,43	1,56	2,75		0,31	2,33	2,17
100310 Произв. и дистрибуц. на вода	1,05	1,25	0,99	0,93		2,57	0,13	1,56	0,66
100320 Одведување на отпадни води	0,42			0,13		1,09			2,53
100330 Произв. и дистрибуција на гас	1,14			0,61		2,78			4,28
100340 Произв. и дистриб. на топлина	1,43	0,81		2,45		1,25	0,60	2,35	4,62
100350 Одржув. на чистота во насел.	5,06	4,29	13,97	6,27		5,77	0,80	22,22	7,15
100351 Чистење на јавни површини	4,29	2,80	29,74	7,47			1,39	33,61	6,94
100352 Изнесување на отпадоци	5,90	7,18	8,44	4,49			0,69	14,30	7,35
100390 Други комунални дејности	11,99	13,04	3,92	14,35		5,02	12,03	113,55	12,00
100391 Огачарски услуги	14,44	2,78		36,90			0,06		26,52
100392 Погребни услуги	6,27	5,29		7,61			23,40		4,13
100399 Други неспом. комун. дејности	14,65	24,15	4,27	17,80			10,33		14,34
110000 Финансиски и др. услуги	19,45	14,54	13,75	17,12		9,65	5,26	21,62	11,62
110200 Осигурување на имоти и лица	18,54	3,62			12,09		16,61	5,23	
110201 Осигурување	6,26	1,80							
110202 Лотарии и обложувалници	27,41	7,57			33,14		16,69	4,78	
110300 Услуги во областа на прометот	22,50	12,66	11,85	23,55		11,03	7,70	18,16	7,61
110301 Јавни складови и покриени паз.	3,73			13,09			1,25	10,41	2,44
110302 Услуги на реклама	28,99	6,58		76,12			12,44		3,06
110303 Ком. раб. со пром. на стоки и услуги	19,15	11,70		15,91			9,59	132,71	11,61
110304 Услуги на паз. на гол. и мало	7,40	6,36		10,18			2,42		2,18
110309 Неспом. усл. во прометот	35,47	35,25	12,81	30,01			12,20	19,40	25,88
110400 Проектир. и сродни услуги	20,30	17,51	10,95	14,45	17,29	9,32	4,88	49,29	13,87
110401 Просторно планирање	29,28	8,64	8,12	30,71		17,36	11,57	32,15	16,19
110402 Проектир. на градеж. објекти	13,16	10,72	7,47	17,46		11,43	2,64	28,95	9,84
110403 Друго проектирање	26,13	24,83	77,36	20,11		12,72	10,82		13,22
110404 Инженеринг	23,14	19,53	8,05	11,34		8,69	7,60	67,29	25,18
110405 Премерување на земјиште	14,54	5,30	28,61	15,46			7,75	25,67	13,52
110406 Испитување на материјали	9,57	11,77	14,62						7,20
110500 Геолошки истражувања	7,73	6,29	18,39	3,16	0,03		6,64		4,58
110600 Истражувачко-разв. работа	14,84	15,31	3,74	26,84			3,14	31,83	25,61
110610 Истраж-развојни услуги	12,94	15,36	3,74	28,95		3,06	2,25	25,45	13,42
110611 Истражување во стопанството	12,94	15,36	3,74	28,95			2,25	25,45	13,42
110620 Економски услуги	28,79	11,91		18,85		14,17	7,51		171,27
110900 Деловни услуги	15,71	17,24	35,93	15,75	12,94	9,45	2,37	41,11	17,35
110901 Услуги на контр. на квалит.	30,20	18,59	16,20	26,77		7,46	7,90	19,07	56,74
110902 Приредување на саеми	8,19		48,39	13,34		6,85	1,02		7,25
110903 Книговодствени услуги	21,55	46,14	91,59	16,46			20,06		8,02
110905 Услуги на обраб. на податоци	17,55	12,46		14,06		11,76	2,78	48,83	7,77
110909 Други неспоменати услуги	71,38	23,36		28,36			8,54		939,58

Забелешки:

1. Податоците на ниво на СФРЈ, од колоната 2, се пресметани во СОК на Југославија, според Општествениот договор за заедничките основи и мерила за самоуправно уредување на односите во стекнувањето и распределбата на доходот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/85 и 28/87), врз основа на ознаката за АОП од образецот за периодичната пресметка – според формулата:

$$\frac{134}{281 \text{ минус } 251} \times 100$$

2. Податоците на ниво на СР односно САП од кол. 3 до 10 се пресметани во СОК на СР односно на САП, според општествениот договор за доходот на тие републики односно автономни покраини, врз основа на ознаката за АОП од образецот за периодичната пресметка, а во СР Хрватска од образецот за периодичната пресметка и завршната сметка, и тоа:

– за СР Босна и Херцеговина – според формулата

$$\frac{100 + 134}{281 \text{ минус } 251} \times 100$$

освен за дејности: 020100, 020110, 020120, 020121, 020129, 020130, 020131, 030000, 030001, 030003, 040000, 040001 и 040002, за кои стапката е утврдена според формулата:

$$\frac{100 + 134}{281 \text{ минус } 251 \text{ минус } 721 (721 \text{ од образецот Д})} \times 100$$

– за СР Црна Гора, САП Косово и САП Војводина – според формулата

$$\frac{134}{281 \text{ минус } 251} \times 100$$

– за СР Хрватска – според формулата

$$\frac{134}{(563 \text{ до } 566) \text{ минус } (468 + 471 + 475 + 482 + 483)} \times 100$$

– за СР Македонија – според формулата

$$\frac{134}{(281 \text{ минус } 251) + (172 \text{ минус } 161)} \times 100$$

– за СР Словенија – според формулата

$$\frac{(086 + 087 + 101 - 075 - 079) \times 0,7 + 134}{228} \times 100 \text{ и}$$

– за СР Србија надвор од територијата на САП – според формулата

$$\frac{134}{(281 \text{ минус } 251) + (174 \text{ минус } 162 \text{ минус } 173)} \times 100$$

40 бр. 49/81

23 октомври 1988 година

Белград

Генерален директор,
Димитрие Тасиќ, с. р.

931/е

Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87) и точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија (Су. бр. 275/87), од 30 септември 1987 година, Уставниот суд на Југославија, на 31 посебна седница, одржана на 9 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И НА СУДИИТЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за износот на дневниците на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/87, 9/88, 36/88 и 61/88), во точка 1 бројот: „22.000” се заменува со бројот: „25.000”.

2. Оваа одлука ќе се применува од 15 ноември 1988 година.

Су. бр. 918/1
9 ноември 1988 година
Белград

Уставен суд на Југославија

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија,
судија,
Душан Штрбац, с. р.

931/ж

Врз основа на точ. 4 и 5 од Општествениот договор за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и другите примања на функционерите во федерацијата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 65/87) и точка 14 од Одлуката на Уставниот суд на Југославија за основите и мерилата за утврдување на личните доходи и на другите примања

ња на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија (Су. бр. 275/87), од 30 септември 1987 година, Уставниот суд на Југославија, на 31 посебна седница, одржана на 9 ноември 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВНИЦИТЕ НА СЕКРЕТАРОТ НА УСТАВНИОТ СУД И НА РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ НАЗНАЧУВА УСТАВНИОТ СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Во Одлуката за износот на дневниците на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 69/87, 9/88, 36/88 и 61/88) во точка 1 бројот: „22.000” се заменува со бројот: „25.000”.

2. Оваа одлука ќе се применува од 15 ноември 1988 година.

Су. бр. 919/1
9 ноември 1988 година
Белград

Уставен суд на Југославија

Го заменува претседателот
на Уставниот суд на
Југославија,
судија,
Душан Штрбац, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА РАДИО-ВРСКИ

За директор на Сојузната управа за радиоврска се назначува д-р Драшко Марин досегашен директор на таа управа.

С.п.п. бр. 1981
26 октомври 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство се назначува Лука Радојчиќ, досегашен помошник на претседателот на тој комитет.

С.п.п. бр. 1982
26 октомври 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 а во врска со член 415 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ГЕНЕРАЛНИОТ СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста советникот на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет Владимир Кравчук со 30 октомври 1988 година, поради заминување на друга должност.

За советник на потпретседател на Сојузниот извршен совет се назначува Владимир Кравчук, досегашен советник на генералниот секретар на Сојузниот извршен совет.

С.п.п. бр. 1990
3 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОСУДСТВО И УПРАВА

За помошник на сојузниот секретар за законодавство, правосудство и управа, се назначува Бранка Јанковиќ досегашен самостоен советник во Сојузниот комитет за законодавство.

С.п.п. бр. 1992
3 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се назначува д-р Мирко Ивковиќ, досегашен советник на претседателот на тој комитет.

С. п. п. бр. 1993
3 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство, се назначува Бранко Гардашевиќ, досегашен помошник на претседателот на тој комитет.

С.п.п. бр. 1994
3 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

Врз основа на член 245 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78, 21/82, 18/85 и 37/88), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН СОВЕТНИК ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

За сојузен советник во Сојузниот извршен совет - за прашања од областа на боречко-инвалидската заштита се назначува Антон Турхнер, досегашен заменик на претседателот на Сојузниот комитет за прашања на борците и воените инвалиди.

С.п.п. бр. 2002
3 ноември 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
920. Закон за дополненија на Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд — — — — —	1761
921. Уредба за измени и дополненија на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на сојузните органи на управата и на сојузните организации им се признаваат во материјални трошоци — — — — —	1761
922. Одлука за начинот на формирање на цените на производите во прометот на големо односно на мало — — — — —	1762

923. Одлука за измена на Одлуката за определување на највисоката цена на пченичното брашно од типот „850” и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно од типот „850” — — —	1664
924. Одлука за начинот на формирање на цените на производите од увоз — — — — —	1765
925. Одлука за давање согласност на цените на определени производи — — — — —	1766
926. Одлука за определување на највисоките цени на растително масло за јадење и компензација за растително масло за јадење — — —	1767
927. Одлука за начинот на формирање на цените на бакарот, оловото, цинкот и алуминиумот и на рудите и концентратите на тие метали — — — — —	1768
928. Одлука за начинот на формирање на цените за лекови — — — — —	1770
929. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за определување на производите за кои организациите на здружен труд се должни на Сојузниот завод за цени и купувачите да им доставуваат известување за цените — — —	1771
930. Правилник за царинскиот надзор и за постапката за царинење на стоки сместени под царински надзор — — — — —	1771
931. Правилник за престанок на важењето на југословенскиот стандард за индустриска кожа — — — — —	1776
931/а. Правилник за престанок на важењето на југословенските стандарди за сапун и сапунски прашок — — — — —	1777
931/б. Наредба за начинот на спроведувањето на одредбата на точка 5 став 2 од Одлуката за определување на највисоката цена на пченичното брашно тип „850” и највисоката цена на основниот вид пченичен леб произведен од пченично брашно тип „850” — — —	1777
931/в. Наредба за утврдување на највисокиот износ до кој може да се определи пензија и додаток кон пензијата — — — — —	1777
931/г. Наредба за забрана на увоз во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и провоз преку територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија на чапункари и производи, сировини и отпадоци по потекло од чапункари од Република Италија — — — — —	1778
931/д. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за усогласување на пензиите со движењето на номиналните лични доходи на активните воени лица — — — — —	1778
931/ф. Стапка на акумулативноста за периодот јануари-септември 1988 година — — — — —	1778
931/е. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на претседателот и на судиите на Уставниот суд на Југославија — — — — —	1787
931/ж. Одлука за измена на Одлуката за износот на дневниците на секретарот на Уставниот суд и на раководните работници што ги назначува Уставниот суд на Југославија — — — — —	1787
Назначувања и разрешувања — — — — —	1788

НОВО!

НОВО!

ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА

СО КОМЕНТАР И СО ПРОПИСИТЕ ЗА НЕГОВО СПРОВЕДУВАЊЕ

Приредиле: Марко КРАВАНУШИЌ, Добривоје СИМИЌ, Выбор СТУПАР

Со новиот ЗАКОН ЗА ОСНОВИТЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА СООБРАЌАЈОТ НА ПАТИШТАТА многу попрецизно одошто до сега се утврдени обврските на сите учесници во сообраќајот, како и на другите субјекти одговорни за безбедноста на сообраќајот-зголемени се обврските на возачите спрема пешаците-децата, старите и изнемоштените лица.

Со новиот закон на единствен начин за целата земја се регулирани програмата и начинот на оспособувањето на кандидатите за возачи на моторни возила и за полагање на испитот, влечењето на возилата на моторен погон, обврските на учесниците во сообраќајот во случај на сообраќајна незгода, правилата на сообраќајот на велосипеди и на велосипеди со мотор.

Покрај значителното зголемување на паричниот износ на казните (5 до 10 пати), со овој закон се предвидени и некои новини, како што се: задолжително изрекување казна за твор на возачи кои во рок од две години повторно ќе извршат определени прекршоци; упатување на возач на предавања па и на проверка на познавањето на сообраќајните прописи и вештината на управувањето со моторното возило ако во рок од две години биде казнуван два или повеќепати за определен потешок прекршок и др. Предвидена е можност за одлагање на извршувањето на заштитната мерка забрана на управување со моторно возило.

Со новиот закон се воведува и превентивна мерка проучување и проверка на знаењето на возач чие занимање е управување со моторно возило, како и на приватни автопревозници.

Цена 19.000

Порачки да се испраќаат на адреса: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристика 1, поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 Белград, Ј. Ристика 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

Закон за основите на безбедноста на сообраќајот на патиштата

_____ парч.

Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса на порачувачот: _____

/број на жиро-сметка/



Во _____, _____ 198_____

/М.П./

Потпис на порачувачот, _____

НОВО

АКТУЕЛНО

БИБЛИОТЕКА „ЗБИРКА НА СОЈУЗНИ ПРОПИСИ”

ЗБИРКА НА КРИВИЧНИ ЗАКОНИ

Приредил: Вражалиќ Михајло

1988. Формат 14 × 20. Страни 678. Поврзување: броширано.

Латиница. /Ознака за порачка 600531/ Цена 30.000

ЗБИРКА НА ЗАКОНИ ЗА ПРЕКРШОЦИТЕ

Приредиле: Ралчиќ Томислав и Бандиќ Звонимир

1987. Формат 17 × 24. Страни 532. Поврзување: броширано.

Латиница /Ознака на порачка 600500/ Цена 4.500

ЗБИРКА НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ ОД ОБЛАСТА НА ПРАВОСУДСВТОТО /I-II/

Приредиле: Албијаниќ Милан, Радосављевиќ Љиљана и Тодоровиќ Владимир

1985. Формат 17 × 24. Страни 982. Поврзување: броширано.

Латиница /Ознака за порачка 600410/ Цена 7.000

ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА УПОТРЕБАТА НА ИМЕТО И ЛИКОТ И ЗА ЧУВАЊЕ НА ДЕЛОТО НА ЈОСИП БРОЗ ТИТО; ЗА ГРБОТ, ЗНАМЕТО И ХИМНАТА НА СФРЈ; ЗА ПРАЗНИЦИТЕ И ОДЛИКУВАЊАТА ВО СФРЈ; ЗА НАГРАДИТЕ И ЗА ПРОГЛАСУВА- ЊЕ НА ОПШТОНАРОДНА ЖАЛОСТ ВО СФРЈ

Приредил: Фатиќ, д-р Бранислав

1987. Формат 12 × 17. Страни 130. Поврзување: броширано.

Латиница. /Ознака за порачка 600570/ Цена 3.000

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград,
Јована Ристиќа 1, поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

Издание под ознака 600531 _____ парч., 600500 _____ парч., 600410 _____ парч.,
600570 _____ парч.,

Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето.
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Адреса на жиро-сметка на порачувачот: _____

/жиро-сметка број/

Во _____, _____ 198____ /М.П./

Потпис на порачувачот, _____

НОВО!

НОВО!

ИЗЛЕЗЕ ОД ПЕЧАТ

ВО БИБЛИОТЕКАТА „ПРОПИСИ НА СР СРБИЈА”

ЗАКОН

ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО И НА ДРУГИ
ОРГАНИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

ЗАКОН

ЗА РЕФЕРЕНДУМОТ И ДРУГИТЕ ФОРМИ НА ОДЛУЧУВАЊЕ
СО ЛИЧНО ИЗЈАСНУВАЊЕ

Приредил: ЗВОНИМИР БАНДИЌ
Рецензент: ТОМИСЛАВ РАЛЧИЌ

Одредбите на Законот за избор на органи на управувањето и на други органи во организациите на здружен труд во поглед на изборот и отповикот на делегати во работничкиот совет на основната организација на здружен труд се применуваат и на работните заедници во органите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници, банките, заедниците за осигурување и други општествени организации и здруженија на граѓаните, така што корисно ќе им послужат на сите оние што се грижат за спроведувањето на овие одредби.

Во Законот за референдумот и другите форми на одлучување со лично изјаснување се внесени најновите измени и дополненија објавени во „Службен гласник на СР Србија”, бр. 17 од 5 мај 1988 година.

Книгата е печатена со кирилица.

Цена 5.000

Порачки прима: НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ, Белград, Јована Ристиќа 1,
Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756



НИУ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ
11000 Белград, Ј. Ристиќа 1

ПОРАЧКА

Со ова неотповикливо порачуваме:

Закон за избор на органи на управувањето и Закон за референдумот _____ парч.

Адреса и жиро-сметка на порачувачот: _____

/број на жиро-сметката/



Плаќање на сметките во законски рок. Физички лица со плаќање при преземањето.
Во случај на спор надлежен е соодветниот суд во Белград.

Во _____, _____ 198__

/М.П./

Потпис на порачувачот, _____